

Службен весник

на Република Македонија

Број 146

6 октомври 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4548. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволи-те за меѓународен превоз на стока.....	5	4553. Одлука за одобрување на Годиш-ниот извештај за работата на Акци-онерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 го-дина	6
4549. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп градеж-но земјиште сопственост на Репуб-лика Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани – Скопје	5	4554. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за из-градба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година	7
4550. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на КПД Идризово со Отво-рено одделение во Велес	5	4555. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за из-градба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година	7
4551. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	6	4556. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за из-градба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година	7
4552. Одлука за одобрување на Годиш-ната сметка и финансиските извеш-таи за период од 1.01.2013 до 31.12.2013 година на Акционерско-то друштво за изградба и стопани-сување со станбен простор и со де-ловен простор од значење за Репуб-ликата - Скопје	6		

	Стр.		Стр.
4557. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година.....	7	4566. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Трговското друштво за производство, трговија и услуги САЈА МВ ДООЕЛ Велес на локалитетот “Ливадиште” с.Никодин, општина Прилеп	23
4558. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година.....	8	4567. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика	24
4559. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво, трговија и услуги Димовски Дончо ПОБЕДА ДООЕЛ с.Ботун-Белчишта на локалитетот “Габар-Радиње” с.Ново Село, општина Дебарца	8	4568. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....	24
4560. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво и трговија „ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци на локалитетот “Курија“, општина Неготино	9	4569. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – дијабаз на ЈП „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ Скопје на локалитетот „Корешница“ општина Демир Капија	25
4561. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерство за образование и наука	9	4570. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини	25
4562. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје.....	10	4571. Одлука за проширување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот „с.Коњско“ општина Гевгелија и општина Кавадарци на Друштво за производство, трговија и услуги „РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје	26
4563. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на денивелиран патен јазол Смилковци на траса на северна обиколница - Скопје КО Старо Скопје и КО Црешево, општина Бутел.....	22	4572. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања	27
4564. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Нерезине” с.Старо Село, општина Јегуновце на Друштвото за градежништво, производство и услуги СУРИН Станмир Богојевски ДООЕЛ експорт-импорт с.Старо Село Вратница.....	22	4573. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – железо на Друштвото за трговија и услуги „МИНЕРАЛИТАС КД“ Скопје на локалитетот „Брждани“, општина Кичево	27
4565. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Чардаковец“ с. Никиштани, општина Горче Петров на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје.....	23	4574. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги „Интернационал мининг компани“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „с. Кожле“ општина Петровец	27
		4575. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – железо на Друштвото за трговија и услуги „Минералитас КД“ Скопје на локалитетот „Турје“, општина Кичево и општина Дебарца	28

	Стр.		Стр.
4576. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги „МИНЕРАЛИТАС КД“ Скопје на локалитетот с.Будинарци, општина Берово	28	4588. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Специјална болница за гинекологија и акушерство МАЈКА ТЕРЕЗА (ЧАИР) - Скопје.....	36
4577. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги „ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „с. Цермо-с.Јелошник“ општина Тетово и општина Теарце.....	28	4589. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука	38
4578. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кајанит на Друштвото за трговија и услуги „МИНЕРАЛИТАС КД“ Скопје на локалитетот „Кашка“ с.Кишино, општина Лозово	29	4590. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини.....	39
4579. Одлука за давање согласност на Спогодбата со вршител на дејност во заштитено подрачје Национален парк Галичица	29	4591. Одлука за изменување на Одлуката за започнување постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс клиника Мајка Тереза.....	39
4580. Одлука за давање согласност на Спогодбата со вршител на дејност во заштитено подрачје Национален парк Галичица	29	4592. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	40
4581. Одлука за давање согласност на Спогодбата со вршител на дејност во заштитено подрачје Национален парк Галичица	29	4593. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенција за разузнавање	41
4582. Одлука за давање согласност на Спогодбата со вршител на дејност во заштитено подрачје Национален парк Галичица	30	4594. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје	42
4583. Одлука за давање согласност на Спогодбата со вршител на дејност во заштитено подрачје Национален парк Галичица	30	4595. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје.....	45
4584. Одлука за давање согласност на Спогодбата со вршител на дејност во заштитено подрачје Национален парк Галичица	30	4596. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ПЛП 4090 КО Зашле општина Демир Хисар.....	45
4585. Одлука за давање согласност на Спогодбата со вршител на дејност во заштитено подрачје Национален парк Галичица	30	4597. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СРМ 7092 КО Будинарци, општина Берово	45
4586. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - ОХРИД	31	4598. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на водозафат со цевковод за ХЕЦ Одри референтен број 105 КО Одри-вон г.р. општина Теарце	46
4587. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Психијатриска болница СКОПЈЕ - Скопје.....	34	4599. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на атмосферска канализација за УБ26 КО Радовиш-вон г.р. општина Радовиш	46

	Стр.		Стр.
4600. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на водозафат со цевковод за ХЕЦ Одри референтен број 106 КО Одри-вон г.р. општина Теарце.....	47	4611. Одлука за пуштање во оптек кова-на пара за колекционерски цели.....	60
4601. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на недвижни ствари – објекти на Детско одморалиште Су-ви Лаки – Струмица	47	4612. Одлука за пуштање во оптек кова-на пара за колекционерски цели.....	60
4602. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на недвижна ствар-об-јект во Пехчево.....	47	4613. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	60
4603. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на недвижни ствари-објекти на Детско одморалиште Малешево - Берово.....	47	4614. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	60
4604. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на недвижни ствари – објекти на Детско одморалиште Шула Мина – Крушево	48	4615. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
4605. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за из-градба на резервоар за питка вода и довод за поврзување на новиот ре-зервоар со постојниот резервоар КО Богданци и КО Богданци-вон г.р. општина Богданци	48	4616. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
4606. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска до-кументација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ОНР3105 КО Подмочани општина Ресен.....	48	4617. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
4607. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска до-кументација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ВЛ-С9098 КО Иванковци, општина Ве-лес.....	48	4618. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
4608. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запи-шување на недвижности во соп-ственост на Република Македонија...	49	4619. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62
4609. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за из-градба на магистрален патен пра-вец А1 Прилеп-Градско делница од мост на река Раец преку Д.П.Ј. Дре-ново до Д.П.Ј. Градско.....	50	4620. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62
4610. План за распределба на меѓуна-родните транспортните дозволи за 2015 година.....	58	4621. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62
		4622. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62
		4623. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62
		4624. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	63
		4625. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	63
		Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
		16. Одлука за воведување на рестрик-тивните мерки согласно Одлуката 2014/309/ЗНБП на Советот од 28 мај 2014 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестрик-тивни мерки против Сирија.....	2
		17. Заедничка воена листа на Европ-ската Унија.....	11
		Огласен дел	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**4548.**

Врз основа на член 68 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014 и 112/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА, ДИСТРИБУЦИЈА И РЕВИЗИЈА НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА****Член 1**

Во Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/10, 129/10, 106/11, 14/12, 123/13, 58/14 и 99/14), во член 31 во ставот 4 зборовите „зголемени за 2“ се заменуваат со зборовите „зголемени за 6“.

По ставот (5) се додава нов став 6 кој гласи:

„(6) Променливиот дел од контингентот на ЕКМТ дозволите се одредува со формирање поединечни ранглисти на превозници согласно став 2 од овој член при што за дозволите со важност и за Руска Федерација (Р) се одредува гранична вредност од 41 просечни бодови под кој нема да се врши распределба на истите. Просекот се одредува врз основа на минимални бодови кои превозник би ги остварил за едно возило со еуро 5 односно еуро 6 стандард.“

Ставовите 6, 7 и 8 стануваат ставови 7,8 и 9.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 42-8329/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4549.

Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште и за склучување Договор за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба, за изградба на машинска зграда за мала хидроелектрана на Друштвото за електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани – Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 113/12, 1000 Скопје, за градежно земјиште евидентирано во Имотен лист бр. 52 за КО Држанци, согласно Локална урбанистичка планска документација бр. 26-19/489/2 од 16.9.2013 година, кое претставува КП бр. 42/10 во место викано „Сливник“, КО Држанци, со површина од 482 м².

редна спогодба, за изградба на машинска зграда за мала хидроелектрана на Друштвото за електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани – Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 113/12, 1000 Скопје, за градежно земјиште евидентирано во Имотен лист бр. 52 за КО Држанци, согласно Локална урбанистичка планска документација бр. 26-19/489/2 од 16.9.2013 година, кое претставува КП бр. 42/10 во место викано „Сливник“, КО Држанци, со површина од 482 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3078/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4550.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Движни ствари	Единечна мерка	Количина
1.	Штавел	парче	31
2.	Зелје	парче	9
3.	Коприва (китки)	парче	9
4.	Спанаќ	килограм	1
5.	Целер	парче	6
6.	Брокула	парче	5
7.	Роквица	парче	5
8.	Марула	парче	80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на КПД Идризово со Отворено одделение во Велес.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на КПД Идризово со Отворено одделение во Велес со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5872/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4551.

Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010, 158/2010, 36/2011, 53/2011, 148/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ****Член 1**

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на Република Македонија“, број 42/2013, 92/2013 и 118/2013), во член 2 став 1 точка 7 се брише.

Член 2

Прилогот 7 се брише.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6542/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4552.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД ОД 1.01.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи за период од 1.01.2013 година до 31.12.2013 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје,

вен простор од значење за Републиката – Скопје, ревидирани од овластен ревизор, усвоени со Одлука бр.02-2420/4-2 од 20.2.2014 година на Одборот на директори на Акционерското друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7450/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4553.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година, усвоен со Одлука бр.02-7007/4-2 од 11.06.2014 година на Одборот на директори на Акционерското друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7450/2
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4554.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА
– СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА**

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година и тоа:

- Тони Димитриоски – претседател на Одбор на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7450/4	Заменик на претседателот
30 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

4555.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА
– СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА**

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година и тоа:

- Цветко Грозданов – извршен член на Одбор на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7450/5	Заменик на претседателот
30 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

4556.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА –
СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА**

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година и тоа:

- Решат Менга – неизвршен член на Одбор на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7450/6	Заменик на претседателот
30 септември 2014	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

4557.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ НА
ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА
2013 ГОДИНА**

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година и тоа:

- Шукри Масурица – неизвршен член на Одбор на директори.

Член2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7450/7
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4558.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИС-
УВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА –
СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА**

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2013 година и тоа:

- Мери Јаневска – неизвршен независен член на Одбор на директори.

Член2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7450/8
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4559.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДИМОВСКИ ДОНЧО ПОБЕДА ДООЕЛ С.БОТУН-БЕЛЧИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГАБЕР-РАДИЊЕ“ С.НОВО СЕЛО, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

1. На Трговското друштво за градежништво, трговија и услуги Димовски Дончо ПОБЕДА ДООЕЛ с.Ботун-Белчишта се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Габар-Радиње“с.Ново Село, општина Дебарца, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7484060	4574983
T-2	7484127	4574744
T-3	7484032	4574371
T-4	7483645	4574523
T-5	7483455	4574922
T-6	7483500	4574983

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.287971 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7456/1 Заменик на претседателот
30 септември 2014 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4560.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА „ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КУРИЈА”, ОПШТИНА НЕГОТИНО

1. На Друштвото за градежништво и трговија „ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот “Курија”, општина Неготино, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7586560	4598327
T-2	7586612	4598355
T-3	7586658	4598231
T-4	7586718	4598100
T-5	7586661	4598084
T-6	7586622	4598206

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,013718 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7457/1 Заменик на претседателот
30 септември 2014 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4561.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на недвижна ствар - зграда лоцирана на КП бр.2560/4, КО Житоше, евидентирана во Имотен лист бр.943, сопственост на Република Македонија, со вкупна внатрешна површина од 1554 м², и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 1, ДП со површина од 664 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 1, ХС со површина од 49 м²;
- зграда 1, влез 1, ПР, ХС со површина од 55 м²;
- зграда 1, влез 1, ПР, ДП со површина од 746 м²;
- зграда 1, влез 1 ПР, со површина од 40 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7476/1 Заменик на претседателот
30 септември 2014 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4562.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ
МУЗЕЈ НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И МУЗЕЈ
НА ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ ОД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движните ствари, со следните количини и вредност:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	количина	вредност со ДДВ
1	пулт маса за информации и гардероба во влезен хол и за компјутерски центар на 1 кат , д=360/73/114 од медијапан , во комбинација со иверка, метални ногарки, оков и лајсни од алуминиум	3	1.169.970
2	вртлива и хидраулична столица од хромирана метална конструкција и вграден механизам со 3 функции (пдигање -спуштање, навалување на наслонот заедно со седиштето и навалување само на наслонот) во еко кожа - д=48/48 на седиште и 48/37 на наслонот	3	37.170
3	пулт за обезбедување во влезниот хол од медијапан, во комбинација со иверка, метални ногарки, оков и лајсни од алуминиум	1	273.760
4	вртлива и хидраулична столица од хромирана метална конструкција и вграден механизам со 3 функции (пдигање -спуштање, навалување на наслонот заедно со седиштето и навалување само на наслонот) во еко кожа - д=48/48 на седиште и 48/37 на наслонот	1	12.390
5	пулт маса за билетара во влезниот хол и за библиотека на 1 кат , д= 190/70/114 цм, од медијапан , во комбинација со иверка, метални ногарки, оков и лајсни од алуминиум	1	192.340
6	вртлива и хидраулична столица од хромирана метална конструкција и вграден механизам со 3 функции (пдигање -спуштање, навалување на наслонот заедно со седиштето и навалување само на наслонот) во еко кожа - д=48/48 на седиште и 48/37 на наслонот	2	24.780

7	опрема за седење во хол и галерии во форма на клупи без наслон со 2 и 5 седала д= 44/88/45 (4 на приземје, 3 на први кат и 2 на втори кат)	9	323.910
8	опрема за седење во хол и галерии во форма на клупи без наслон со 2 и 5 седала д= 44/220/45 (по една на секој кат)	3	276.120
9	мобилни столчиња (кај калеидоскоп) со странично фиксирање за подредување во ред , со хромирана фиксна конструкција и седиште со сунѓер и еко кожа, д= 45/45/80 цм	15	88.500
10	пулт за наплата од медијапан и метална ногарка, д=150/50/75 см	1	82.600
11	пулт за изложување на книгиод медијапан, цокла и оков од алуминиум, д=100/150/75 см	1	75.520
12	полица за изложување на книгиод медијапан, цокла и оков од алуминиум, д=120/50/200 см	8	335.120
13	клуб маса од медијапан, д=50/60/45 см	2	31.860
14	низик елемент за изложување од медијапан, д=50/70/75 см	2	37.760
15	клуб фотелја слон обложена со сунѓер и еко кожа, дрвени ногарки-храст, д=60/60/40+35	6	92.040
16	маси за состаноци од медијапансо полусјајна обработка, во комбинација со иверка и метални ногарки	3	104.430
17	маси за состаноци од медијапансо полусјајна обработка, во комбинација со иверка и метални ногарки, д=259/80/75 см со закосен лев агол	1	43.070
18	маси за состаноци од медијапансо полусјајна обработка, во комбинација со иверка и метални ногарки, д=259/80/75 см со закосен десен агол	1	43.070
19	вртлива и хидраулична столица од хромирана метална конструкција и вграден механизам со 3 функции (пдигање -спуштање, навалување на наслонот заедно со седиштето и навалување само на наслонот) во еко кожа - д=48/48 на седиште и 48/37 на наслонот со ракослон	12	148.680

20	регал во комбинација со пескарено стакло во рамка од медијапан , оков и цокла од алуминиум, д=135/50/215 см	2	115.640
21	регал од медијапан , оков и цокла од алуминиум, д=135/50/215 см	1	57.820
22	маса-пулт за предавања со горна плоча од медијапан, оков, лајсни и ногарки од алуминиум, д=600/140 см	1	274.350
23	комода за помошни материјали од медијапан во комбинација со иверка, оков, лајсни и ногарки од алуминиум, д=200/50/70 см	4	172.280
24	вртлива и хидраулична столица од хромирана метална конструкција и вграден механизам со 3 функции (пдигање -спуштање, навалување на наслонот заедно со седиштето и навалување само на наслонот) во еко кожа - д=48/48 на седиште и 48/37 на наслонот со ракослон	7	86.730
25	мобилни столчиња (за посетители) со странично фиксирање за подредување во ред , со хромирана фиксна конструкција и седиште со сунѓер и еко кожа, д= 45/45/80 цм	180	1.062.000
26	столица за странки за новинари со странично фиксирање за подредување во ред , со хромирана фиксна конструкција и тапацир на наслон и седиште со сунѓер и еко кожа, д=45/45/80 см	20	271.400
27	пано за проекции	1	67.260
28	работно биро, д=150/80/75 см, со горна плоча од медијапан и елемент за компјутер, оков, лајсни и ногарки од алуминиум	5	177.000
29	работна вртлива и хидраулична столица од хромирана метална конструкција и вграден механизам со 3 функции (пдигање -спуштање, навалување на наслонот заедно со седиштето и навалување само на наслонот) во еко кожа - д=48/48 на седиште и 48/37 на наслонот	7	86.730
30	работно биро, д=250/84/75 см, со горна плоча од медијапан , оков, лајсни и ногарки од алуминиум	2	123.900
31	маса за состаноци со плотна од медијапан со метални ногарки, д=260/110/75 см	1	73.750

32	работна вртлива и хидраулична фотелја од хромирана метална конструкција и вграден механизам со 3 функции (пдигање -спуштање, навалување на наслонот заедно со седиштето и навалување само на наслонот) во еко кожа - д=48/48 на седиште и 48/37 на наслонот со ракослон	6	74.340
33	регал во комбинација со пескарено стакло во рамка од медијапан , оков и цокла од алуминиум, д=90/40/225 см	13	651.950
34	низок елемент со фиоки , д=40/50/65 см, метални ногарки од алуминиум	2	24.780
35	клуб маса со хромирана фиксна конструкција од медијапан, д=50/50/50 см	3	27.966
36	столица за странки со хромирана фиксна конструкција и тапацир на наслон и седиште со сунѓер и еко кожа, д=45/45/80 см	8	42.480
37	маса за читална со д=140/75/75 см со горна плоча од медијапан, алуминиумски оков и ногарки	12	354.000
38	столица со хромирана фиксна конструкција и тапацир на наслон и седиште со сунѓер и еко кожа, д=45/45/80 см	12	60.888
39	полица за изложување на книги од оплеменета иверка, д=220/35/197см	9	605.340
40	полица над грејни тела со д=490/50 од медијапан со метални држачи	1	71.390
41	радијална полица над грејни тела со д=1450/50 д медијапан со метални држачи	1	200.010
42	маса со горна плотна од медијапан и страничен елемент за компјутер од оплеменета иверка, алуминиумски оков и ногарки, д=147/70/75 см	6	187.620
43	пулт маса со горна плотна од медијапан алуминиумски оков и ногарки, д=268/50 см	3	129.210
44	столица со хромирана фиксна конструкција и тапацир на наслон и седиште со сунѓер и еко кожа, д=45/45/80 см	6	31.860
45	шанк со д=359/70/113 см од медијапан во комбинација со иверка и обложен со еко кожа	1	352.230
46	ретро пулт со д=258/62/200 см од оплеменета иверица обложена со фолија инокс	1	259.600

47	сепаре димензионирано за 9 особи, д=680/86/87 см, од оплеменета иверка обложено со еко кожа и метални инокс ногарки	1	217.710
48	табуретка со д=94/70/44 см, од оплеменета иверка обложено со еко кожа и метални инокс ногарки	2	24.780
49	маса со д=140/70/73 см од медијанпан со метални инокс ногарки	6	166.380
50	клуб маса од медијанпан, д=70/70/73 см од медијанпан со метални инокс ногарки	4	54.280
51	фотеља од оплеменета иверка и дрвена подконструкција, обложено со еко кожа и метални инокс ногарки, д=110/70/85 см	2	39.648
52	сепаре димензионирано за 13 особи, д=445+330/60/85 см, од оплеменета иверка обложено со еко кожа и метални инокс ногарки	1	253.110
53	столица од моделирана шпер плоча и метални инокс ногарки, д= 42/42/81 см	12	141.600
54	огласна табла од храстово дрво со антифлекс стакло, со брава и клуч, д= 120/175	2	135.700
55	фрижидер за пијалоци со стаклена предна врата, д= 60/65/190 см	2	200.600
56	ледомат од нерѓосувачки челик, д= 40/50/70 см	1	63.720
57	кафемат за еспресо и капучино, д= 40/50/55 см	1	221.840
58	мелница за кафе од инокс, д= 25/35/60 см	1	48.970
59	автомат за мешање на инстант кафе од инокс со пластична посуда, д= 30/20/50 см	1	34.220
60	автомат за фолтер кафе, д= 40/40/45 см	1	11.800
61	аспиратор со двострук мотор, д= 60/30/20 см	1	32.952
62	едностран садопер, инокс	1	37.760
63	машина за миене чаши за 12 комплети	1	142.781
64	нискомонтажен проточен бојлер, 3,5-5W	2	44.840
65	решо со 2 рингли со стаклокерамичка плоча	1	25.960
66	фрижидер со д= 60/180/65 см	1	83.190

67	метални полици за складирање на роба д= 90/45/260 см	6	63.720
68	мијалник 35/55 см	3	30.090
69	огледало 90/120 см	3	19.470
70	нискомонтажен бојлер, до 5 л	2	12.980
71	вц школка	3	28.320
72	метална закачалка за гардероба за посетители 60/190/180 см	10	590.000
73	монтажни полици за складирање во депоа со д= 95/45/260 см	145	1.340.569
74	драперии од тешко платно за прозорци кај голема сала од непровидно платно	150	194.700
75	држачи за драперии-корнизи од инокс со должина од 2-2,2 м со алки за прикачување на драпериите	18	57.348
76	бришач од алуминиумски профили со вметната гума , уоквирен со алуминиумски лајсни	6.5	30.680
77	електричен бришач за кондури	1	4.720
78	метални столпчиња за оградување на музејски експонати	110	1.362.770
79	за штитен гајтан од декоративно платно во бордо боја	285	504.114
80	информативна плочка со д= 3-5 см;10-15 см од двослојна пластика	150	92.925
81	информативна плочка со д= 3-5 см;10-15 см од месинг	150	138.060
82	информативна плочка со д=5-7 см;10-15 см од двослојна пластика	150	171.159
83	информативна плочка со д= 5-7 см;10-15 см од месинг	150	255.411
84	информативна плочка со д= 6-10 см; 20-30 см од двослојна пластика	100	242.490
85	информативна плочка со д= 6-10 см; 20-30 см од месинг	100	362.850

86	информативна плочка со д= 10-15 см;30-40 см од двослојна пластика	100	483.210
87	информативна плочка со д= 10-15 см;30-40 см од месинг	100	723.930
88	информативна плочка со д= 15-20 см;40-50 см од двослојна пластика	20	161.117
89	информативна плочка со д= 15-20 см;40-50 см од месинг	20	241.900
90	Професионален Soloid-State плеер за аудио содржини, информации, снимени пораки, најави во MP3 или WAV формати. Со балансирали и небалансирани излези, можност за поврзување и контрола преку надворешен мултифункционален контролер, можност за работа во паралелен мод за синхронизација и контрола до 20 единици, OLED мултифункционален дисплеј, илуминирани копчиња на предниот панел за основните функции за репродукција, слот за SD мемориска картичка со можност за осигурување, подесување на режимот на работа. Единицата е предвидена за вградување во стандарден рек ормар, соголена од 1/2 рек место. Се испорачува комплет со прибор за монтажа во рек, напојување, сет за осигурување на влезните кабли и SD мемориската картичка од 2GB .	13	410.483
91	Професионален Soloid-State снимач- плеер за аудио содржини, информации, снимени пораки, најави во MP3 или WAV формати. Со балансирали и небалансирани излези, можност за поврзување и контрола преку надворешен мултифункционален контролер, можност за работа во паралелен мод за синхронизација и контрола до 20 единици, OLED мултифункционален дисплеј, илуминирани копчиња на предниот панел за основните функции за репродукција, слот за SD мемориска картичка со можност за осигурување, подесување на режимот на работа. Единицата е предвидена за вградување во стандарден рек ормар, соголена од 1/2 рек место. Се испорачува комплет со прибор за монтажа во рек, напојување, сет за осигурување на влезните кабли и мемориската картичка.	1	34.056
92	Контролер за професионални уреди за репродукција на аудио содржини.	1	21.804
93	Професионален осумканален засилувач, предвиден за инсталационска употреба, за вградување во стандарден 19" рек . Засилувач со декларирани моќност од 200 W-4 ohms / 160 W-8 ohms / 200 W-70V (при оптоварување на сите 8 канали).	1	178.955

94	Дигитален матричен процесор за аудио сигнал, со можност до 32 канали аналогни (I/O) терминали, конфигурирани во банки од по осум (влез / излез), 8 микрофонски влезни терминали и Phantom напојување за секој канал поединечно, влезен RS232 приклучок за контрола на преку надворешен уред. Процесорскиот дел на уредот има можност за поединечно подесување на сите канали : Advanced Feedback Suppression , Automatic Gain Compensation (AGC), Compression, De-Essing and Notch Parametric Equalization. Матричниот процесор има можност за зонска контрола и приклучување на контролери за зоните. Можност за приклучување на персонален компјутер како софтверски дел за раководење мониторинг и контрола на системот преку истиот. Процесорот има RJ45 терминали за приклучување на периферни уреди како и можност за проширување на зони доколку (перспективно) тоа е потребно. Матричниот процесор има можност за приклучување со систем за дојава на пожар како и да има можност за инсертирање на говорни пораки во системот	1	255.672
95	Картица за вградување во системски матричен процесор со можност за максимално 8 аналогни микрофонски или линиски конфигурабилни влезови.	2	42.150
96	Картица за вградување во системски матричен процесор со можност за максимално 8 аналогни линиски конфигурабилни излези.	2	42.150
97	Интеграција на опрема за аудио систем за повеќеканална репродукција, поврзување, подесување на системот, тестирање и пуштање во работа.	1	144.287
98	Хипер-медиа плеер за прикажување на менаџирани мултимедијални содржини, информации, аудио и динамични содржини на дисплеи со различни формати. Со можност за 16:9, 16:10, 4:3 (хоризонтална и вертикална оријентација), формати на видео во следните резолуции: 50/60 Hz: 720p (1280x720), XGA (1024x768), WSVGA (1024x640), WVGA (768x480), 576p (720x576), 480p (720x480), SVGA (800x600), VGA (640x480), EDID 24/25 Hz: 1080p (1920x1080; само за полустатични содржини). Поддршка за следите видео кодекси : за SD резолуција MPEG-4 ASP, MPEG-2, MPEG-1, H.264, MJPEG, Microsoft VC-1 (Windows Media Video 9 Медиа формати: AVI, WMV/WMA, VOB, AIFF, WAV, MOV. Мрежна конекција и протоколи: Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45), IEEE 802.3u, 802.3x, 3G поврзување преку USB модем; DHCP или фиксна адреса; IPv4; IPv6. Со вграден SSD за чување на податоци со капацитет од минимум 4GB и надворешен Flash drives и HDD/SSD преку USB 2.0 порта, HDMI/VGA/Network RJ45/USB/3,5mm Audio/RS 232 приклучоци. Тело изработено од алуминиум со максимални димензии 105(Ш) x 26(В) x 83(Д) mm, пасивно ладење, напојување 5V DC, тип. 0.4A (2W) максимална потрошувачка. Од реномиран производител.	21	1.807.057

99	Совтврски пакет за изработка, прегледување, распоредување, публикување и менаџирање на мултимедијални содржини, лиценца за распоредување, пуликување и управување на мултимедијални содржини до минимум 30 локации, комплет со работна станица предвидена за поставување во рек ормар.	1	124.262
100	24-port Менидабилен 10/100TX свич, со 2 активни SFP порти (unpopulated) и 2 standby 10/100/1000T порти, предвиден за поставување во стандарден рек ормар.	2	59.798
101	Интеграција на опрема за видео истеми, поврзување, подесување на системите, тестирање и пуштање во работа.	1	350.035
102	Класична bodiday-night камера со cut-филтер	11	114.484
103	1/3 варифокал објектив 2,8-8мм со ауто ирис и вграден филтер	11	35.046
104	Робузно метално заштитно кукиште со држач за надворешна монтажа IP 66 СО греач и термостат	11	32.710
105	1/4" DOME day-night камера,отпорна на мех.оштетувања	6	62.446
106	1/4" DOME day-night камера со екстра висока резолуција	38	395.489
107	Трансформатор за напојување 220/24w; 35VA	22	23.364
108	16-канален Дигитален Видеорекодер - Мултиплексер	4	318.600
109	LCD колор монитор 19"	4	89.208
110	Дигитален матичен процесор за зонска контрола, обработка на аудио сигнал и менаџмент на звучнички системи	3	637.200
111	Дигитален контролер за монтажа на сид комплет со напојување од 12-48V и прибор за монтажа	2	155.052
112	Дигитален зонски контролер за контрола на гласност со избор на 5 влезови или промена на програмот	4	246.384
113	Професионален ПЦД репродуктор со (не)балансиран аудио излези	2	127.440
114	Професионален ДВД репродуктор со небалансирани аналогни аудио излези	2	127.440
115	Софтверска платформа за комуникација меѓу уредите	1	254.880
116	Професионален двоканален засилувач за вградување во стандарден 19" рек или куфер за транспорт со моќност 600V 2/4/8 ома или константен напон 70/100 V по канал	2	93.456

117	Професионален двоканален засилувач за инсталација или преносен со моќност 1000V 2/4/8 ома или константен напон 70/100 V по канал	1	59.472
118	Професионален четириканален засилувач за инсталација или преносен со моќност 260/180V 4/8 ома или 220V при константен напон 70 V по канал	3	238.950
119	Безжичен трансмитер за во рака со променлива микрофонска капсула, дел од безжичен микрофонски систем од висока класа.	2	71.154
120	Безжичен трансмитер за на појас со променлива микрофонска капсула, дел од безжичен микрофонски систем од висока класа.	2	101.952
121	Безжичен приемник за опслужување на еден трансмитер	4	144.432
122	Multi-Coupler комбиниран дистрибутер на антенски сигнал и напојување за до 4 приемници за безжичен микрофонски систем	1	50.976
123	Насочена, активна, панелна антена за безжичен микрофонски систем.	2	93.456
124	Централно напојување кое може да напојува до 12 приемници за безжични микрофони	1	28.674
125	Динамичка микрофонска капсула за безжичен предавател/трансмитер за во рака	2	50.976
126	Кондензаторски микрофон за на глава со супер-лесна конструкција со микрофонска капсула отпорна на влага, со боја на кожа, предвидена за конекција со безжичен предавател/трансмитер за на појас преку мини XLR конектор	2	124.891
127	Кондензаторски микрофон со хипер-кардоидна/насочена поларна карактеристика	2	124.254
128	Динамички микрофон со свитлив врат	2	30.798
129	Работна единица комплет со прибор за инсталација и монитор	1	52.569
130	Централна единица комплетно дигитална за поврзување на 50 конференциски единици	1	148.680
131	Единица за дистрибуција на преведуваните јазици за снимање и мониторинг и 8 XLR балансирани аудио излези	1	254.880
132	Трансмитер за инфрацрвени зраци со 6 HF BNC излезни терминали за радијатор на инфрацрвени зраци	1	254.880
133	Ресивер за преведувани јазици на 8 канали	150	5.097.600

134	Преведувачки пулт со 32 канали комплетно дигитален	2	101.952
135	Радијатор на инфрацрвени зраци со јачина од 13W	2	32.922
136	Микрофонска единица со флексибилно тело 36cm и светлосен индикатор за активација како и XLR конектор.	2	38.232
137	Ултралесни слушалки	154	490.644
138	Проектно платно за предна проекција со дим. 450x340 cm	2	208.152
139	Контролер за две проекциони платна со мотор	1	90.270
140	Проектор со светлосна моќност од 6500 ANSI да подржува 800 тв линии HDTV	2	208.152
141	4-канален засилувач дистрибутивен за VGA сигнал	1	21.240
142	Пневматска приклучна кутија предвидена за вградување во маса	2	20.178
143	8x16 матичен свичер со IP link	1	65.844
144	Трансмитер RGBHV и RS232	4	446.040
145	Приемник за RGBHV и RS232	20	344.088
146	LCD дисплеј за поставување на јавни места 32"	20	1.571.760
147	4-канален свичер за VGA и аудио сигнал	1	25.488
148	Работна станица комплет со прибор за инсталација	4	249.782
149	Компјутерски монитор 20 инчи wide screen со резолуција 1600x1200	1	25.488
150	LCD дисплеј за поставување на јавни места 52"	1	361.080
151	Алармна централа за техничка заштита со: - 24 програмабилни и балансирали зони и можност за проширување до 64 зони - деллива во 8 независни подсистеми - партиции - 32 безжични детектори - поддршка на 8 жичани тастатури-шифратори - 33 кориснички кодови (со 4 или 6 цифри) - меморија за 500 настани - вграден дигитален комуникатор за 24HMC - 4 PGM излези со проширување до 12 - поддршка за GSM и T-Link комуникатор - можност за поврзување на компјутер	1	12.213

152	Тастатура-шифратор со LCD екран со испис на пораки во два реда со 32 карактери 5 програмабилни функциски тастери 4 активни алармни тастери	1	8.284
153	Тастатура-шифратор со LCD екран со икони 5 програмабилни функциски тастери 4 активни алармни тастери	1	7.434
154	Трансформатор 220VAC/16VAC 35VA	2	1.487
155	Акумулаторска батерија 12VDC/7Ah	2	1.487
156	Модул за напојување - исправувач 220VAC/12VDC/3A	1	1.593
157	QUAD PIR (Passive Infra Red) детектор на движење со 4 IR елементи, дomet до 15 метри, 110°, Pets Immune- имун на животни до 25кг, дигитална обработка на сигнали	26	30.373
158	Внатрешна сирена 105dB, 12VDC	6	6.372

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7494/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4563.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ СМЛКОВЦИ НА ТРАСА НА СЕВЕРНА ОБИКОЛНИЦА - СКОПЈЕ КО СТАРО СКОПЈЕ И КО ЦРЕШЕВО, ОПШТИНА БУТЕЛ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на денивелиран патен јазол Смлковци на траса на северна обиколница - Скопје КО Старо Скопје и КО Црешево, општина Бутел.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 40690 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3944	Црешево	Каменик	нива	5
3934	Црешево	Каменик	нива	5
дел 3936	Црешево	Каменик	нива	5
3953	Црешево	Каменик	нива	5
3945	Црешево	Каменик	нива	5
4100	Црешево	Крши кола	нива	5
дел 4093/2	Црешево	Крши кола	нива	6
3943	Црешево	Каменик	нива	5
дел 3935/1	Црешево	Каменик	нива	5
дел 3942	Црешево	Каменик	нива	5
3951	Црешево	Каменик	нива	5
3948	Црешево	Каменик	нива	5
дел 3937	Црешево	Каменик	нива	5
3950	Црешево	Каменик	нива	5
3940/1	Црешево	Каменик	нива	5
4093/1	Црешево	Крши кола	пасиште	6
3949	Црешево	Каменик	нива	5
дел 11620/2	Старо Скопје	Каменик	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			107095м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7514/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4564.

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “НЕРЕЗИНЕ“ С. СТАРО СЕЛО, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ СУРИН СТАНИМИР БОГОЈЕВСКИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.СТАРО СЕЛО ВРАТНИЦА

1. На Друштвото за градежништво, производство и услуги СУРИН Станимир Богојевски ДООЕЛ експорт-импорт с. Старо, Село Вратница, му се проширува концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Нерезине“ с. Старо-Село, општина Јегуновце, со површина на простор за проширување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7512250	4667200
T-2	7512250	4667145
T-3	7512153	4667157
T-4	7512157	4667184
T-5	7512135	4667209
T-6	7512088	4667204
T-7	7512075	4667248
T-8	7512050	4667257
T-9	7512008	4667284
T-10	7511998	4667281
T-11	7511992	4667270
T-12	7512031	4667202
T-13	7511973	4667187
T-14	7511949	4667214
T-15	7511925	4667216
T-16	7511860	4667288
T-17	7511862	4667311
T-18	7511825	4667353
T-19	7511922	4667365
T-20	7511928	4667375
T-21	7511943	4667367
T-22	7512000	4667375

2. Површината на просторот на проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.042433 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 9.11.2030 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со анекс на Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на лежиштето “Су-рин“ Старо Село Јегуновце бр.24-1319/1 од 6.2.2008 година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7544/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4565.

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧАРДАКОВЕЦ“ С. НИКИШТАНИ, ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ТРАНСМЕТ ДОО СКОПЈЕ

1. На Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје му се проширува концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Чардаковец“ с. Никиштани, општина Горче Петров, со површина на простор за проширување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7526931	4661924
T-2	7526992	4661590
T-3	7526750	4661590
T-4	7526700	4661525
T-5	7526720	4661324
T-6	7526640	4661400
T-7	7526330	4662290
T-8	7526500	4662290
T-9	7526570	4661980

2. Површината на просторот на проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.235524 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 2.9.2017 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со анекс на Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник од лежиштето на локалитетот „Чардаковец“, општина Горче Петров бр.24-4633/1 од 4.6.2008 година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7546/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4566.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ САЈА МВ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛИВАДИШТЕ“ С.НИКОДИН, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги САЈА МВ ДООЕЛ Велес се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „Ливадиште“ с.Никодин, Општина Прилеп, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7563248	4589733
T-2	7563246	4589733
T-3	7563209	4589750
T-4	7563149	4589750
T-5	7563146	4589741
T-6	7563148	4589728
T-7	7563141	4589728
T-8	7563092	4589605
T-9	7563091	4589602
T-10	7563161	4589575
T-11	7563163	4589570
T-12	7563172	4589565
T-13	7563181	4589567
T-14	7563524	4589430
T-15	7563541	4589420
T-16	7563543	4589421
T-17	7563559	4589409
T-18	7563568	4589407
T-19	7563574	4589401
T-20	7563614	4589378

T-21	7563679	4589304
T-22	7563967	4589300
T-23	7563983	4589303
T-24	7563983	4589300
T-25	7564050	4589299
T-26	7564054	4589478
T-27	7564007	4589488
T-28	7563996	4589499
T-29	7563990	4589496
T-30	7563983	4589493
T-31	7563917	4589506
T-32	7563914	4589503
T-33	7563910	4589507
T-34	7563736	4589542
T-35	7563734	4589548
T-36	7563728	4589544
T-37	7563637	4589562
T-38	7563637	4589570
T-39	7563614	4589570
T-40	7563604	4589572
T-41	7563594	4589573
T-42	7563594	4589576
T-43	7563409	4589660
T-44	7563410	4589669
T-45	7563376	4589677
T-46	7563374	4589676
T-47	7563263	4589727
T-48	7563258	4589735
T-49	7563251	4589732

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.185860 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7562/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4567.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика, број 42-6021/1 од 21.08.2014 („Службен весник на Република Македонија“ бр.127/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7568/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4568.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални сировини, потребно е да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на следните локалитети:

- локалитет „Селце-Драгоево“ општина Штип за минерална сировина – дијабаз;
- локалитет „Раковец“ општина Чашка за минерална сировина – глина и
- локалитет „Питран“ с. Дворци општина Пласница за минерална сировина – минерална вода;

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7569/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4569.

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ЈП „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОРЕШНИЦА“ ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – дијабаз на локалитетот „Корешница“ општина Демир Капија бр. 24-656/8 од 4.7.2013 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема започнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – дијабаз на Јавното претпријатие „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ Скопје на локалитетот „Корешница“, општина Демир Капија бр. 41-7820/1 од 11.11.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/12).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7570/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4570.

Врз основа на член 7-а став (12) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОСПЕКТСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за вршење на проспектски геолошки истражувања за металични минерални сировини се доделуваат со цел откривање на нови локалитети перспективни за понатамошни детални геолошки истражувања како и откривање на нови наоѓалишта на металични минерални сировини.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на проспектски геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, потребно е да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на проспекциски геолошки истражувања е откривање на нови локалитети на дел од територијата на Република Македонија перспективни за понатамошни детални геолошки истражувања за метални минерални сировини.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на проспекциски геолошки истражувања за метални минерални сировини на два поодделни простори:

-Простор 1 кој ги опфаќа општините Делчево, Пехчево, Берово, Радовиш, Штип, Карбинци, Чешиново-Облешево, Зрновци, Винаца и Македонска Каменица и

-Простор 2 кој ги опфаќа општините Радовиш, Василево, Струмица, Дојран, Валандово, Богданци, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, Градско, Демир Капија и Конче.

Концесиите за вршење на проспекциски геолошки истражувања на просторите од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за вршење на проспекциски геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги исполнат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за вршење на проспекциски геолошки истражувања на метални минерални сировини ќе се спроведе со јавен повик со електронска аукција согласно во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

За спроведување на постапката за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува во Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на метални минерални сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за минерални сировини.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7573/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4571.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.КОЊСКО“ ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА И ОПШТИНА КАВАДАРЦИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги „РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје му се проширува концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – метални минерални сировини на локалитетот „с.Коњско“ општина Гевгелија и општина Кавадарци, со површина на простор за проширување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.605.917,00	4.563.495,00
T-2	7.605.255,00	4.565.000,00
T-3	7.605.525,00	4.565.000,00
T-4	7.606.618,00	4.564.199,00
T-5	7.607.325,00	4.563.493,00

2. Површината на просторот на проширувањето на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,364979 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука е до 4.7.2017 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со анекс на Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Анексот на Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7574/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4572.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА**

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – глина на локалитетот “Паранива“ општина Велес поднесена од Акционерско друштво индустрија за градежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица бр. 24-6384/1 од 30.10.2013 година, бидејќи од општина Велес е добиено негативно мислење бр.13-1304/2 од 14.3.2014 година од причина што локалитет “Паранива“ е во непосредна близина на новите градски гробишта во КО Раштани кои се хортикултурно уредени и се изградени согласно пропишаните стандарди при што со истражување и експлоатација на минерална сировина ќе се наруши намената на просторот во кој се изведуваат погребни активности.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7576/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4573.

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЖЕЛЕЗО НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МИНЕРАЛИТАС КД“ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БРЖДАНИ“, ОПШТИНА КИЧЕВО**

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – железо на локалитетот „Брждани“, општина Кичево бр.24-3885/2 од 1.7.2013 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – железо на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, на локалитетот „Брждани“, општина Другово бр. 41-841/1 од 14.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/2013).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7577/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4574.

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. КОЖЛЕ“ ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ**

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - метални минерални сировини на локалитетот „с. Кожле“ општина Петровец бр. 24-4031/1 од 1.7.2013 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - метални минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги „ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „с. Кожле“ општина Петровец бр. 41-864/1 од 14.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/13).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7581/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4575.

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЖЕЛЕ-
ЗО НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
„МИНЕРАЛИТАС КД“ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ТУРЈЕ“, ОПШТИНА КИЧЕВО И ОПШТИНА
ДЕБАРЦА

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – железо на локалитетот „Турје“, општина Кичево и општина Дебарца бр. 24-4030/1 од 1.7.2013 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – железо на Друштвото за трговија и услуги „Минералитас КД“ КД Скопје на локалитетот „Турје“, општина Другово и општина Дебарца бр. 41-860/1 од 14.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/13).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7582/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4576.

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТА-
ЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МИНЕРАЛИТАС
КД“ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ С.БУДИНАРЦИ,
ОПШТИНА БЕРОВО

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – метални минерални сировини на локалитетот с.Будинарци, општина Берово бр. 24-4228/1 од 9.7.2013 година, еднострано се раскинува поради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучувањето на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – метални минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги „МИНЕРАЛИТАС КД“ Скопје на локалитетот с.Будинарци, општина Берово бр. 41-877/1 од 14.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2013).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7583/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4577.

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕ-
ТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ЦЕРМО - С.ЈЕЛОШНИК“
ОПШТИНА ТЕТОВО И ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања минерална сировина – метални минерални сировини на локалитетот „с.Цермо – с.Јелошник“ општина Тетово и општина Теарце бр. 24-4033/1 од 1.7.2013 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – метални минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги „ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „с.Цермо – с.Јелошник“ општина Тетово и општина Теарце бр. 41-887/1 од 14.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/2013).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7584/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4578.

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КАЈАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МИНЕРАЛИТАС КД“ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАШКА“ С.КИШИНО, ОПШТИНА ЛОЗОВО

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања минерална сировина – кајанит на локалитетот „Кашка“ с.Кишино, општина Лозово бр. 24-4023/1 од 1.7.2013 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кајанит на Друштвото за трговија и услуги „МИНЕРАЛИТАС КД“ Скопје на локалитетот „Кашка“ с.Кишино, општина Лозово бр. 41-842/1 од 14.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2013).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7585/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4579.

Врз основа на член 166, став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА СО ВРШИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03-365/2 од 15.5.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7590/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4580.

Врз основа на член 166, став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА СО ВРШИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03-366/2 од 15.5.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7590/2
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4581.

Врз основа на член 166, став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА СО ВРШИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03-367/2 од 15.5.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7590/3
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4582.

Врз основа на член 166, став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА
СО ВРШИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО
ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство-пловен објект-чапец без мотор, бр. 03-368/2 од 15.5.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7590/4
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4583.

Врз основа на член 166, став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА
СО ВРШИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО
ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство-пловен објект-чапец без мотор, бр. 03-369/2 од 16.5.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7590/5
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4584.

Врз основа на член 166, став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА
СО ВРШИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО
ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство-пловен објект-чапец без мотор, бр. 03-394/2 од 30.5.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7590/6
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4585.

Врз основа на член 166, став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА
СО ВРШИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО
ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство-пловен објект-чапец без мотор, бр. 03-415/2 од 19.6.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7590/7
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4586.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9. 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Производител	Количина
1.	Дефибрилатор	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd	6
2.	Пациент монитор	”	6
3.	Операционен стол	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd	6
4.	Операционо светло	”	6
5.	Портабл ултразвучен колор доплер	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd	2
6.	Инфузиони пумпи	”	6
7.	Апарат за анестезија	”	6
8.	Вага стоечка со метро за висина	”	4
9.	Вага на пулт за бебе	”	1
10.	Инкубатори	Ningbo David Medical Device Co.Ltd China	4
11.	Болнички кревет со механичко подесување	Duman Celik Esya Inc Turkey	47
12.	Душек за кревет	”	61
13.	Болнички кревет за новороденчиња	”	16
14.	Душек за детски кревет	”	16
15.	Интензивен болнички електричен кревет	”	14
16.	Кревет за породилна сала	”	2
17.	Кревет за прегледи – отоман	”	14
18.	Стол за ОРЛ	”	2
19.	Фотеља на развлекување	”	12
20.	Софа на развлекување	”	17
21.	Работна столица со раконаслон	”	48
22.	Работна столица без раконаслон	”	40
23.	Стол за преглед	”	21
24.	Клуб фотеља	”	27
25.	Столица во чекална (модуларни)	”	41
26.	Наткасна во болничка соба	”	65
27.	Ормар во болничка соба	”	19

28.	Ормар во лекарска соба	”	20
29.	Административен ормар	”	2
30.	Медицински ормар застаклен во горниот дел	”	21
31.	Метален гардеробен ормар 90/50/180	”	94
32.	Скали пред кревет за преглед	”	13
33.	Медицински параван во ординации	”	15
34.	Статив за инфузија – подвижен	”	5
35.	Сервисна количка за инструменти	”	4
36.	Количка за брза интервенција	”	4
37.	Сервисна количка за дистрибуција на лекови	”	7
38.	Метален ормар во простор – чисто 90/50/180	”	18
39.	Масичка покрај столици во чекална	”	29
40.	Подвижна масичка за хранење	”	40
41.	Пулт комоди за преповивање со кадичка за бебиња	”	10
42.	Пулт комоди за преповивање	”	1
43.	Полица на зид во соба на началник	”	4
44.	Сталак со полица во просторија за стерилизација	”	12
45.	Сталак со полица во просторија за стерилизација	”	1
46.	Сталак со полица во просторија за стерилизација	”	3
47.	Сталак со полица во просторија за стерилизација	”	1
48.	Маса во болничка соба	”	13
49.	Работна маса во лекарска соба	”	28
50.	Клуб маса во ординации	”	31
51.	Информативен пулт	”	1
52.	Информативен пулт	”	2
53.	Информативен пулт	”	1
54.	Информативен пулт	”	3
55.	Работен пулт	”	4
56.	Работен пулт	”	3
57.	Работен пулт во млечна кујна	”	1
58.	Висечки елемент во млечна кујна	”	1
59.	Работен пулт во чајна кујна	”	2
60.	Висечки елемент во чајна кујна	”	1
61.	Работен пулт во чајна кујна	”	3
62.	Висечки елемент во млечна кујна	”	5
63.	Работен пулт во чајна кујна	”	3
64.	Висечки елемент во чајна кујна	”	3

65.	Работна маса во ординација	”	4
66.	Маса за состаноци	”	5
67.	Маса за мртви тела	”	2
68.	Маса за распакување на текстилен материјал/стерилизација	”	1
69.	Работен пулт во гипс сала/инокс	”	1
70.	Работен пулт инокс во простор за стерилизација	”	2
71.	Длабоко душло лавабо инокс топла/ладна вода	”	1
72.	Огледало Ф45	”	139
73.	Закачалка – болничка соба, гардероба	”	80
74.	Завеси за преградување	”	34
75.	Зиден држач за инфузија	”	61
76.	Количка за постелнина чисто/нечисто	”	15
77.	Корпа за нечист веш	”	12
78.	Количка за медицински отпад	”	6
79.	Количка за полнење на автоклав	”	4
80.	Количка за отпад	”	23
81.	Стол за посетител во болничка соба	”	42
82.	Метални полицаи отворени	”	11

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - ОХРИД.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - ОХРИД, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7630/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4587.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9. 2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Производител	Количина
1.	Болнички кревет – механички	Duman Celik Esya Inc Turkey	54
2.	Душек за кревет	”	54
3.	Софа за развлекување	”	2
4.	Работна столица со раконаслон	”	24
5.	Клуб фотеља	”	25
6.	Столици модуларни за чекална	”	14
7.	Наткасни во болничка соба	”	54
8.	Ормар во болничка соба 90/50/220	”	31
9.	Ормар во лекарска соба 90/50/180	”	9
10.	Административен ормар	”	10
11.	Медицински ормар	”	3
12.	Метален гардеробен ормар 90/50/180	”	40
13.	Држач за инфузија	”	10
14.	Сервисна количка за дистрибуција на лекови	”	3
15.	Метален ормар 90/50/180	”	6
16.	Стол за болничка соба – трпезарија	”	92
17.	Софа за одмор	”	5
18.	Масичка 60/60/45	”	10
19.	Мини кујна – оддел адолесценти 100/60/190	”	1
20.	Полица за шалтер за храна 170/30	”	2
21.	Маса во болничка соба – трпезариска 60/70/75	”	47
22.	Клуб маса вои лекарска соба 60/60/50	”	13
23.	Информативен пулт 111/60/75	”	2
24.	Информативен пулт 245/60/75	”	2
25.	Работен пулт 180/60/75	”	3
26.	Работен пулт во чајна кујна 300/60/85	”	2
27.	Висечки елементи во чајна кујна 300/35/60	”	2
28.	Работен пулт – припрема терапија 300/60/85	”	2
29.	Висечки елементи – терапија 300/35/60	”	2
30.	Маса во трпезарија – адолесценти 180/80/75	”	1
31.	Држач за хартија	”	93
32.	Држач за течен сапун – антибактериски гел	”	186
33.	Огледало над мијалник	”	93
34.	Закачалка за болничка соба/гардероба	”	58
35.	Корпа за отпадоци	”	61
36.	Количка за постелнина чисто-нечисто	”	5
37.	Корпа за нечист веш	”	3

38.	Количка за отпадоци 55/45/90	”	3
39.	Телевизор со држач кај дежурен лекар и информативен пулт	Hyundai IT Corp. Korea	6
40.	Телевизор со држач во соба за одмор и дневен боравок	”	7
41.	Фриждер во чајна кујна	Haier Medical and Laboratory Products Co. Ltd, China	3
42.	Фриждер од +2EC - +8EC во просторија за припрема на терапија	”	4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Психијатриска болница СКОПЈЕ - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Психијатриска болница СКОПЈЕ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7630/2
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4588.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕР-
СТВО МАЈКА ТЕРЕЗА (ЧАИР) - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Производител	Количина
1.	Вага стоечка со метро за висина		2
2.	Вага на пулт за бебе		3
3.	Инкубатор со фототерапија	Ningbo David Medical Device Co.Ltd China	2
4.	Инкубатор	”	2
5.	Детски кревет за новороденчиња – колевка		34
6.	Душек за детски кревет - колевка		34
7.	Кревет за преглед – отоман		5
8.	Болнички кревет за интензивна нега	Renqiu Medical Equipment factory, China	6
9.	Наткасна+ротациона масичка (за болничка соба)		43
10.	Душек за кревет за интензивна нега		4
11.	Стол за гинеколошки преглед		5
12.	Работна столица со раконаслон		20
13.	Столче за преглед		10
14.	Клуб фотеља во ородинација		10
15.	Столица за чекална (модуларни)		40
16.	Подвижна масичка за хранење		5
17.	Ормар во болничка соба 90/50/220		32
18.	Пулт комода за преповивање		5
19.	Ормар во лекарска соба мин. 90/50/180		7
20.	Административен ормар мин. 90/35/175		16
21.	Медицински ормар застаклен во горен дел мин. 90/40/180		10
22.	Метален гардеробен ормар мин. 90/50/180		50
23.	Административен ормар во архива 90/35/175		5
24.	Работен пулт мин. 300/70/80		1
25.	Скали пред кревети за преглед		5
26.	Медицински параван во ординација		8
27.	Сервисна количка за инструменти		7
28.	Метален ормар во простор чисто мин 90/50/180		14
29.	Фрижидер во млечна кујна 60/60/82 и во болнички соби	Haier Medical and Laboratory Products Co. Ltd, China	3
30.	Просторија за припрема на терапија		2
31.	Фрижидер од +2EC - +8EC во магацин – аптека 142/80/205	Haier Medical and Laboratory Products Co. Ltd, China	1
32.	Фрижидер од +2EC - + 8EC лабораторија 60/60/185	”	2
33.	Телевизор со држач	Hyndai IT Corp. Korea	15
34.	Мијалник од инокс		2

35.	Кревет за породилна сала	Duman Celic Esya San, Ve TIC A.S Turkiye	4
36.	Столица за транспорт (количка)	„	4
37.	Сервисна количка за инструменти	„	4
38.	Сервисна количка за дистрибуција на лекови	„	2
39.	Стол за посетител во болничка соба	„	32
40.	Масичка во чекална	„	10
41.	Клупа во гардероба	„	10
42.	Пулт комода за преповивање со кадичка	„	13
43.	Полица на ѕид во лекарска соба	„	10
44.	Метални ормари на извлекување во аптека	„	24
45.	Маса во болничка соба	„	13
46.	Пулт Л=320	„	1
47.	Пулт Л=520	„	1
48.	Пулт Л=320	„	1
49.	Пулт Л=300	„	1
50.	Пулт Л=300	„	1
51.	Работен пулт во млечна кујна Л=370	„	1
52.	Работен пулт во млечна кујна Л=180	„	1
53.	Висечки елемент во млечна кујна	„	1
54.	Работна маса во ординација	„	10
55.	Маса во просторија за одмор	„	3
56.	Огледало Ф45	„	28
57.	Држач/кутија за хартија	„	28
58.	Држач/кутија за сапун/антибактериски гел	„	56
59.	Закачалка за болничка соба	„	58
60.	Корпа за отпадоци	„	60
61.	Количка за брза интервенција	„	2
62.	Лабораториски пулт Л=408	„	2
63.	Лабораториски пулт Л=250	„	1
64.	Висечки елемент во лабораторија Л=200	„	1
65.	Висечки елемент во лабораторија Л=475	„	1
66.	Метален ормар	„	14
67.	Работен пулт росфајт 145/65/90	„	1
68.	Работен пулт росфајт 170/65/90	„	1
69.	Корпа за нечист веш	„	4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Специјална болница за гинекологија и акушерство МАЈКА ТЕРЕЗА (ЧАИР) - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Специјална болница за гинекологија и акушерство МАЈКА ТЕРЕЗА (ЧАИР) - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7630/3
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4589.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на медицината и тоа:

Ред. Бр.	Наслов на учебникот на англиски, македонски и албански јазик	Автор	Издавачка кука	ISBN	Бр.на страни	Колич. на макед. и албан. јазик	Инвентарен број
1.	Oxford Textbook of Medicine (part 2)	David Weatherall (Foreword), Edward J. Benz (Contributor), David A. Warrell (Editor), Timothy M. Cox (Editor), John D. Firth (Editor). Paperback	Publisher: Oxford University Press	0	1700	0	0
	Оксфордски учебник по медицина (том 2)	Дејвид А. Ворел, Тимоти М. Кокс, Џон Д. Фирт, Едвард Ј. Бенц	Табернакул	978-608-210-211-5	1700	1000	10048/2
	Traktati i oksfordit për mjekësinë (vëllimi 2)	David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edward J. Benz	Табернакул	978-608-210-205-4	1700	500	10048/2
2.	Oxford Textbook of Medicine (part 3)	David Weatherall (Foreword), Edward J. Benz (Contributor), David A. Warrell (Editor), Timothy M. Cox (Editor), John D. Firth (Editor). Paperback	Publisher: Oxford University Press	0	1648	0	0
	Оксфордски учебник по медицина (том 3)	Дејвид А. Ворел, Тимоти М. Кокс, Џон Д. Фирт, Едвард Ј. Бенц	Табернакул	978-608-210-212-2	1648	1000	10048/3
	Traktati i oksfordit për mjekësinë (vëllimi 3)	David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edward J. Benz	Табернакул	978-608-210-206-1	1648	500	10048/3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со министерот за образование и наука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-7631/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4590.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за експлоатација на минерални сировини се доделуваат во функција на експлоатација на минералните сировини:

- антимон на локалитетот „Лојане“, општина Липково и
- травертин на локалитетот „Липково“, општина Липково.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се доделат под концесија минералните сировини определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за експлоатација на:

- антимон на локалитетот „Лојане“, општина Липково и
- травертин на локалитетот „Липково“, општина Липково е создавање на услови за рамномерно искористување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е експлоатација на минералните сировини:

- антимон на локалитетот „Лојане“, општина Липково и
- травертин на локалитетот „Липково“, општина Липково.

Концесиите за експлоатација на минералните сировини, ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги исполнат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за експлоатација на минералните сировини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Поради спроведување на постапката за доделување на концесиите за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7640/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4591.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА ДВЕ КАТНИ ГАРАЖИ ВО КОМПЛЕКС КЛИНИКИ МАЈКА ТЕРЕЗА

Член 1

Во Одлуката за започнување постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс клиници Мајка Тереза („Службен весник на Република Македонија“ 124/2014), во членот 2 ставот 2 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7673/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4592.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Издавач	ISBN -код	Број на примероци
Административно право	Жан Вали	Арсламина	978-608229348-6	1
Протокол	Мери Џејн Мекефри	Просветно дело	978-998900674-6	1
Меѓународни односи и Европска унија	Кристофер Хил, Мајкл Смит	Арсламина	978-608229583-1	1
Уставно право	Доминик Турпен	Арсламина	978-608229400-1	1
Право на административни договори	Кристоф Гуетје	Арсламина	978-608229017-1	1
Управување со јавниот сектор	Норман Флин	Арсламина	978-608229131-4	1
Променливоста на надворешната политика	Кристофер Хил	11 Октомври	978-998998304-7	1
Европски устав-Предмети и документи во правото на ЕУ и на земјите членки	Џулијано Амато	Просветно дело	978-998900739-2	1
Уставно право-либерална теорија на владеењето на правото	Т.Р.С.Алан	Просветно дело	978-998900710-1	1
Луѓе, држави и страв- проблемот со националната безбедност во меѓународните односи	Бери Бузан	Академски печат	978-608456380-8	1
Моќта на разузнавањето во мир и во војна	Мајкл Херман	Академски печат	978-608456330-3	1
Глобализација и иднината на трудовото право	Џон Д.Крејг, Мајкл Линк	Академски печат	978-608456305-1	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Генералниот секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7756/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4593.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА
ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движни ствари и тоа:

Бр.	Материјално средство	количина	Регистарски број
1	Лежај со под и јоги душек	10 парчиња	5998
2	Кревет хотелски панел	4 парчиња	6030
3	Лежај AS-120	6 парчиња	6035
4	ППП апарат S-9	1 парче	001326
5	ППП апарат S-9	2 парчиња	007785
6	ППП апарат S-9	1 парче	016871
7	ППП апарат S-9	2 парчиња	021025

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за разузнавање.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со Директорот на Агенцијата за разузнавање, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7792/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4594.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ
„ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движни ствари – основни средства и опрема и тоа:

Бр.	Основни средства и опрема	количина	Регистарски број
1	Лимен орман – гардеробер 1/5	1 парче	2426
2	Орман за архивски материјали	1 парче	2428
3	Радиостаница марка CQM-611/15977	1 парче	2718
4	Кревети	8 парчиња	3025
5	Алуминиумска скала	1 парче	5580
6	Кујнски елементи	2 парчиња	5749
7	Телефон марка АТА 32 k	2 парчиња	5870
8	Центрифугална пумпа CPT-20-6	2 парчиња	5901
9	Метален орман Š-3	1 парче	5908
10	Работно биро UF-135	2 парчиња	5925
11	Клуб маса T-167	1 парче	5927
12	Клуб фотелја марка „Бостон“	3 парчиња	5928
13	Долен кујнски елемент	1 парче	5929
14	Горен кујнски елемент	1 парче	5930
15	Кујнска маса T-417	3 парчиња	5931
16	Радиограмофон марка „Савица“	1 парче	5942
17	Орман со метални ногарки T-103	1 парче	5945
18	Масиче за телефон	1 парче	5946
19	Наткасна	12 парчиња	5999
20	Исправувач марка „Арена“ 24 в	2 парчиња	6003
21	Орманче марка КМ-10	1 парче	6015
22	Клуб масиче марка КМ-08	6 парчиња	6016
23	Алуминиумска скала со осум скалила	1 парче	6651
24	Легло марка АУ - 120	1 парче	6666
25	Дрвена закачалка марка V - 300	2 парчиња	6854
26	Дрвена закачалка марка Р -400	3 парчиња	6855
27	Ресторанска маса марка T-417	2 парчиња	7207
28	Ресторански стол	6 парчиња	7208
29	Печка на цврсто гориво	1 парче	7271
30	Приколка за теренски возила	1 парче	8624
31	Фрижидер марка „DT-30 'OBOD“	1 парче	9142
32	Трикрилен плакар	2 парчиња	9905
33	Двокрилен плакар	7 парчиња	9906
34	Тросед	1 парче	9907
35	Витрина марка „Треска“	1 парче	9908
36	Фотелја	2 парчиња	9909
37	Наткасна	8 парчиња	9910

38	Фрижидер 180 литри	1 парче	10924
39	Тепих со димензии 200 x 300	1 парче	11124
40	Ресторански стол	12 парчиња	11155
41	Шпорет на дрва марка „SMEDEREV“	1 парче	11156
42	Термо печка 3,5 кв	2 парчиња	11157
43	Клуб маса SV-70	1 парче	11183
44	Хотелски кревети	2 парчиња	11184
45	Голема маса за состаноци	2 парчиња	11186
46	Радиостаница марка „Cof - 611/16590“	1 парче	11971
47	Лимен орман – гардеробер	1 парче	11995
48	Орман – гардеробер Pl 1/2	1 парче	11996
49	Орман за архивски материјали	1 парче	11997
50	Електричен шпорет -140	1 парче	14024
51	Количка марка „Ru-Vo“	1 парче	19390
52	Количка марка „Ru-Vo“	1 парче	19391
53	Радиокасетофон марка "Nocia"	1 парче	19392
54	Радиокасетофон марка "Nocia"	1 парче	19393
55	Правосмукалка марка „Iskra 2000“	1 парче	35043
56	Фрижидер марка „Gorenje к-17“	1 парче	44443
57	Фрижидер марка „Gorenje к -25“	1 парче	44444
58	Електричен шпорет марка „Gorenje е 2704“	1 парче	44600
59	Шпорет на дрва марка „ЕК 580“	1 парче	44601
60	Шпорет на дрва марка „ЕК 580“	1 парче	44602
61	Тава од росфрај - седум литарска	1 парче	009826
62	Ножици за лозници	1 парче	013858
63	Продолжен кабел	1 парче	021658
64	Продолжен кабел	1 парче	026595
65	Ножеви Р – 223	10 парчиња	018260
66	Шах - резбан	1 парче	008858
67	Шах – марка „Олимпија“	1 парче	008859
68	Столарски клешти	1 парче	009011
69	Кебиња марка „Vuteks“	36 парчиња	003340
70	Гарнитура марка „CAL – V“	2 парчиња	018269
71	Кујнска гарнитура	2 парчиња	018286
72	Лонец за вода	1 парче	015155
73	Ѓезве за кафе	1 парче	018268
74	Перници	2 парчиња	008761
75	Перници	1 парче	008766
76	Перници	1 парче	008854
77	Лимено корито	1 парче	000399
78	Црпалки R - 233	2 парчиња	018262
79	Лажници R - 221	10 парчиња	018259
80	Лажници R - 224	2 парчиња	018261
81	Француска лажница R - 911	1 парче	018275
82	Француска лажница R - 912	1 парче	018276
83	Лонче за декорација	2 парчиња	000412
84	Лонец марка „R 2603/3“	1 парче	018284
85	Сито	1 парче	000450
86	Тава од росфрај	1 парче	015601

87	Тавче со големина 34	2 парчиња	015162
88	Чинии за десерт марка „TV – 3“	5 парчиња	018255
89	Кунци со должина од 1 метар	1 парче	015255
90	Кунци - криви	1 парче	015256
91	Џедалка за чај	1 парче	018282
92	Покривки за маса	12 парчиња	018170
93	Покривки за маса	9 парчиња	018171
94	Натпокривки за маса	10 парчиња	018172
95	Натпокривки за маса	10 парчиња	018173
96	Сервис за јадење	2 парчиња	018254
97	Шолја за чај TR	6 парчиња	018265
98	Противпожарен апарат марка „Y -9“	3 парчиња	008905
99	Штипалка за салата	1 парче	018273
100	Послужавник марка „R - 2003	1 парче	018263
101	Ќебиња	20 парчиња	015226
102	Овални садови марка „R – 445“	2 парчиња	018256
103	Овални садови марка „R – 1457“	2 парчиња	018257
104	Вилушка марка „R – 222“	5 парчиња	018258
105	Сад за зачини	2 парчиња	018274
106	Четириаголно лимено ренде	2 парчиња	018279
107	Плинска боца од 10 литри	1 парче	009677
108	Порцеланска чинија за чорба (за порции)	2 парчиња	018264

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење без надомест на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје, за период од 10 години.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со директорот на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7793/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4595.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 30.9.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на недвижна ствар објект со помошни простории со вкупна површина од 591 м², КП бр. 235, КО Белица, евидентиран на ИЛ бр. 101, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење без надомест на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје, за период од 10 години.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за внатрешни работи и Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7794/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4596.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.09.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ПЛП 4090 КО ЗАШЛЕ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ПЛП 4090 КО Зашле, општина Демир Хисар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 40/1	Зашле	На рупчиња	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				178,93м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7928/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4597.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СРМ 7092 КО БУДИНАРЦИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СРМ 7092 КО Будинарци, општина Берово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 241/1	Будинарци	Билото	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				100м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7930/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4598.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОЗАФАТ СО ЦЕВКОВОД ЗА ХЕЦ ОДРИ РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 105 КО ОДРИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на водозафат со цевковод за ХЕЦ Одри референтен број 105 КО Одри-вон г.р., општина Теарце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 353,03м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 3/1	Одри-вон г.р.	Сасоните	пш-други природно неплодни земјишта	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1040780м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7931/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4599.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА УБ26 КО РАДОВИШ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Проект за инфраструктура за изградба на атмосферска канализација за УБ26 КО Радовиш-вон г.р., општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 138,5 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 747	Радовиш-вон г.р.	Река	пасиште	5
дел 748/1	Радовиш-вон г.р.	Река	пасиште	4
дел 719/4	Радовиш-вон г.р.	Река	нива	4
дел 760/3	Радовиш-вон г.р.	Река	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				332м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7933/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4600.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОЗАФАТ СО ЦЕВКОВОД ЗА ХЕЦ ОДРИ РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 106 КО ОДРИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на водозафат со цевковод за ХЕЦ Одри референтен број 106 КО Одри-вон г.р., општина Теарце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 353,63м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 3/1	Одри-вон г.р.	Саоните	пиз-други природно неплодни земјишта	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			1040780м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7934/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4601.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ СУВИ ЛАКИ-СТРУМИЦА

Член 1

Во Одлуката за продажба на недвижни ствари објекти на Детско одморалиште Суви Лаки – Струмица („Службен весник на Република Македонија“ бр.

129/2014), во член 2 во ставот 1 износот „4.327,87“ се заменува со износот „4.314,89“, а износот 14.316.595,02“ се заменува со износот „14.869.110,84“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8044/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4602.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ ВО ПЕХЧЕВО

Член 1

Во Одлуката за продажба на недвижна ствар објект во Пехчево („Службен весник на Република Македонија“ бр.129/14), во член 2 во ставот 1 износот „4.667,40“ се заменува со износот „4.653,00“, а износот „2.024.224,00“ се заменува со износот „2.024.211,00“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8045/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4603.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ- ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ МАЛЕШЕВО - БЕРОВО****Член 1**

Во Одлуката за продажба на недвижни ствари објекти на Детско одморалиште Малешеве - Берово („Службен весник на Република Македонија“ бр.129/14), во член 2 во ставот 1 износот „11.268,54“ се заменува со износот „11.279,65“, а износот „39.293.418,772“ се заменува со износот „45.129.864,00“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8046/1	Заменик на претседателот
30 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски, с.р.

4604.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ ШУЛА МИНА–КРУШЕВО****Член 1**

Во Одлуката за продажба на недвижни ствари објекти на Детско одморалиште Шула Мина – Крушево („Службен весник на Република Македонија“ бр.137/14), во член 2 во ставот 1 износот „5.372,12“ се заменува со износот „5.385,72“, а износот „6.548.619,30“ се заменува со износот „6.549.035,52“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8047/1	Заменик на претседателот
30 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски, с.р.

4605.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТКА ВОДА И ДОВОД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА НОВИОТ РЕЗЕРВОАР СО ПОСТОЈНИОТ РЕЗЕРВОАР КО БОГДАНЦИ И КО БОГДАНЦИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГДАНЦИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на резервоар за питка вода и довод за поврзување на новиот резервоар со постојниот резервоар КО Богданци и КО Богданци-вон г.р., општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1330м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 2783/1	Богданци-вон г.р.	Ванчови ечмени	пасиште	4
дел 8729	Богданци	Горно село	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3138м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8068/1	Заменик на претседателот
30 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски, с.р.

4606.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ОНР3105 КО ПОДМОЧАНИ ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ОНР3105 КО Подмочани, општина Ресен.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 1274	Подмочани	Горина	пасиште	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2964м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8070/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4607.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ВЛС9098 КО ИВАНКОВЦИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ВЛС9098 КО Иванковци, општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 1813	Иванковци	Баир	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				14,4м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8074/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4608.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите во сопственост на Република Македонија и тоа етажен премер на објект - Детско одморалиште „Крушино“, општина Кичево, кој се наоѓа на КП број 5069, КО Кичево – ВОН Г.Р. евидентиран во Евидентен лист број 6814.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8106/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4609.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 145/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАГИСТРА-
ЛЕН ПАТЕН ПРАВЕЦ А1 ПРИЛЕП-ГРАДСКО ДЕЛНИЦА ОД МОСТ НА РЕКА РАЕЦ ПРЕКУ
Д.П.Ј. ДРЕНОВО ДО Д.П.Ј. ГРАДСКО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на магистрален патен правец А1 Прилеп - Градско делница од мост на река Раец преку Д.П.Ј. Дреново до Д.П.Ј. Градско.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1352558м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
797/1	Водоврати	Гркица	нива	4
797/1	Водоврати	Гркица	нива	5
803/1	Водоврати	Гркица	нива	4
803/2	Водоврати	Гркица	нива	4
822/1дел	Водоврати	Гркица	нива	6
822/3дел	Водоврати	Гркица	нива	6
823/1дел	Водоврати	Гркица	нива	5
824/1	Водоврати	Гркица	нива	5
824/1	Водоврати	Гркица	нива	4
825	Водоврати	Гркица	нива	5
826/1	Водоврати	Гркица	нива	6
827/1	Водоврати	Гркица	нива	6
827/2	Водоврати	Гркица	нива	4
830	Водоврати	Гркица	нива	4
831дел	Водоврати	Гркица	нива	4
832дел	Водоврати	Гркица	нива	4
833дел	Водоврати	Голема Глава	нива	4
154дел	Дебришта	Дупките	пасиште	5
369дел	Дебришта	Поројница	инт.лозје	2
370	Дебришта	Поројница	инт.лозје	2
371дел	Дебришта	Поројница	нива	3
374/2дел	Дебришта	Поројница	инт.лозје	2
375дел	Дебришта	Поројница	инт.лозје	2
376дел	Дебришта	Поројница	нива	3
377дел	Дебришта	Поројница	инт.лозје	2
378дел	Дебришта	Поројница	лозје	3
380дел	Дебришта	Поројница	инт.лозје	2
382дел	Дебришта	Поројница	градина	2
385дел	Дебришта	Парица	нива	2
386дел	Дебришта	Поројница	инт.лозје	2
391дел	Дебришта	Поројница	инт.лозје	2
62/1дел	Дебришта	Голеш	пасиште	5
628дел	Дебришта	Мечин Дол	инт.лозје	4
631	Дебришта	Мечин Дол	пасиште	3
632дел	Дебришта	Поројница	нива	5
633дел	Дебришта	Поројница	инт.лозје	3
646дел	Дебришта	Панаџуриште	пасиште	3
648дел	Дебришта	Панаџуриште	лозје	2
649	Дебришта	Панаџуриште	нива	3
650/1дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	3
653дел	Дебришта	Панаџуриште	пасиште	3
656дел	Дебришта	Панаџуриште	лозје	2
682/2дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	3
689дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	3
691дел	Дебришта	Панаџуриште	лозје	3
693дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	3
695/2дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	3
695/3дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	3
701дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	2
702дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	2
703дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	2
705/2дел	Дебришта	Панаџуриште	инт.лозје	3
707дел	Дебришта	Панаџуриште	нива	5
908дел	Дебришта	Зад Голеш	нива	5
916	Дебришта	Зад Голеш	нива	5
954дел	Дебришта	Кременјот	инт.лозје	3
955дел	Дебришта	Кременјот	нива	5
962дел	Дебришта	Голеш	пасиште	5

1/1дел	Дреново	Голеш	пасиште	5
1/1дел	Дреново	Голеш	пасиште	6
10дел	Дреново	Голеш	пасиште	5
11	Дреново	Голеш	инт.лозје	5
12дел	Дреново	Голеш	нива	5
13/1дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	3
13/3дел	Дреново	Голеш	нива	6
15дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	5
17/1	Дреново	Голеш	пасиште	4
17/2дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	4
18дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	5
1900	Дреново	Голеш	пасиште	4
1902/1дел	Дреново	Голеш	нива	6
1902/2дел	Дреново	Голеш	лозје	4
1903дел	Дреново	Голеш	нива	5
1908дел	Дреново	Клисурата	овоштарник	2
1912дел	Дреново	Клисурата	нива	2
1913дел	Дреново	Клисурата	нива	2
1915дел	Дреново	Клисурата	лозје	3
1916дел	Дреново	Клисурата	нива	2
1917дел	Дреново	Клисурата	лозје	2
1918дел	Дреново	Клисурата	лозје	2
1925дел	Дреново	Клисурата	инт.лозје	3
1927дел	Дреново	Клисурата	нива	2
1928дел	Дреново	Клисурата	инт.лозје	2
1929дел	Дреново	Клисура	инт.лозје	4
1932	Дреново	Икисурата	нива	2
1933дел	Дреново	Клисурата	овоштарник	2
1934дел	Дреново	Клисурата	нива	1
1935дел	Дреново	Клисурата	нива	1
1942дел	Дреново	Икисурата	пасиште	2
1943дел	Дреново	Икисурата	нива	2
1944дел	Дреново	Салиштето	градина	1
2	Дреново	Клисурата	пнз-други природни неплодни земјишта	0
21/1дел	Дреново	Голеш	нива	6
24	Дреново	Голеш	инт.лозје	4
25	Дреново	Голеш	нива	5
26дел	Дреново	Голеш	лозје	3
27дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	3
29/1дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	3
29/2дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	3
2дел	Дреново	Клисурата	пнз-други природни неплодни земјишта	0
31дел	Дреново	Голеш	нива	6
33дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	4
34дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	5
3дел	Дреново	Клисурата	пнз-други природни неплодни земјишта	0
48дел	Дреново	Голеш	нива	6
49дел	Дреново	Кременот	инт.лозје	5
50/1дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	5
57дел	Дреново	Кременот	инт.лозје	5
60дел	Дреново	Голеш	нива	6
61дел	Дреново	Голеш	лозје	4
62дел	Дреново	Голеш	лозје	4
63	Дреново	Голеш	лозје	4
65/1дел	Дреново	Кременот	пасиште	5
73дел	Дреново	Голеш	лозје	3
74/1дел	Дреново	Кременот	лозје	4
74/2дел	Дреново	Кременот	лозје	3
76дел	Дреново	Голеш	нива	6
78дел	Дреново	Кременот	инт.лозје	4
84дел	Дреново	Голеш	нива	6

9дел	Дреново	Голеш	инт.лозје	5
1126	Камендол	Развеј Гас	нива	8
1127	Камендол	Развеј Гас	нива	8
1128/1дел	Камендол	Развеј Гас	нива	8
1129дел	Камендол	Развеј Гас	нива	8
1134дел	Камендол	Развеј Лас	нива	8
1135/1дел	Камендол	Развеј Гас	нива	8
1191/1дел	Камендол	Кукловец	инт.лозје	5
1192дел	Камендол	Кукловец	инт.лозје	5
1193дел	Камендол	Падина	нива	6
1209/1дел	Камендол	Падина	инт.лозје	5
1258дел	Камендол	Падина	пасиште	3
1261дел	Камендол	Падине	пасиште	3
1262дел	Камендол	Падине	пасиште	3
1263дел	Камендол	Падината	инт.лозје	4
1264дел	Камендол	Падина	инт.лозје	4
1265дел	Камендол	Грамаѓе	нива	5
1266дел	Камендол	Падине	нива	5
1271/2дел	Камендол	Белачка	инт.лозје	4
1272дел	Камендол	Белачко	инт.лозје	4
1273дел	Камендол	Белачка	нива	5
1275дел	Камендол	Белачка	нива	5
1276дел	Камендол	Белачка	нива	5
1277дел	Камендол	Белачка	нива	5
1279дел	Камендол	Падина	нива	5
1281дел	Камендол	Падина	инт.лозје	4
1282дел	Камендол	Белачка	инт.лозје	4
1293/1дел	Камендол	Лисичарник	пасиште	6
1293/2дел	Камендол	Лисичарник	пасиште	6
276дел	Камендол	Оградите	пасиште	6
28дел	Камендол	Црвена Шума	пасиште	6
3/1дел	Камендол	Јанчева Чесма	пасиште	6
3/4дел	Камендол	Јанчева Чесма	инт.лозје	5
3/7дел	Камендол	Јанчева Чесма	пасиште	6
3/8дел	Камендол	Јанчева Чесма	инт.лозје	6
30/1дел	Камендол	Камендол	пасиште	5
308/1дел	Камендол	Село	нива	5
312дел	Камендол	Село	нива	5
313дел	Камендол	Село	нива	5
314дел	Камендол	Село	нива	5
320дел	Камендол	Село	нива	5
338/1дел	Камендол	Берковец	пасиште	5
340дел	Камендол	Спротиво	пасиште	4
4/1дел	Камендол	Брежиња	пасиште	5
41дел	Камендол	Брежије	нива	7
42дел	Камендол	Главата	инт.лозје	4
45дел	Камендол	Главата	инт.лозје	4
46дел	Камендол	Главата	инт.лозје	4
50дел	Камендол	Главата	пасиште	4
462/1	Крушевица	12 Квартал	овоштарник	5
462/3	Крушевица	12 Квартал	овоштарник	4
464	Крушевица	12 Квартал	нива	4
465	Крушевица	12 Квартал	нива	4
466	Крушевица	12 Квартал	нива	4
467/1	Крушевица	14 Квартал	лозје	4
467/2	Крушевица	14 Квартал	ливада	4
496/1	Крушевица	11 Квартал	овоштарник	5
500	Крушевица	15 Квартал	нива	5
501	Крушевица	15 Квартал	инт.лозје	4
840дел	Крушевица	5 Квартал	нива	5
846дел	Крушевица	10 Квартал	инт.лозје	4
850дел	Крушевица	5 Квартал	нива	5
851дел	Крушевица	5 Квартал	нива	5
852	Крушевица	5 Квартал	нива	4

853	Крушевица	5 Квартал	инт.лозје	4
854	Крушевица	5 Квартал	нива	4
855	Крушевица	10 Квартал	нива	4
867дел	Крушевица	10 Квартал	инт.лозје	4
869дел	Крушевица	10 Квартал	нива	4
870дел	Крушевица	10 Квартал	нива	4
880дел	Крушевица	10 Квартал	нива	5
881	Крушевица	10 Квартал	нива	4
882дел	Крушевица	10 Квартал	нива	4
883дел	Крушевица	10 Квартал	инт.лозје	4
884дел	Крушевица	10 Квартал	инт.лозје	4
889дел	Крушевица	21 Квартал	нива	4
890дел	Крушевица	Драчево Поле	нива	4
891дел	Крушевица	Драчево Поле	нива	3
892дел	Крушевица	Драчево Поле	нива	3
901дел	Крушевица	Драчево Поле	пасиште	4
903дел	Крушевица	Драчево Поле	нива	5
903дел	Крушевица	Драчево Поле	нива	6
907дел	Крушевица	Драчево Поле	нива	4
908дел	Крушевица	9 Квартал	нива	4
909дел	Крушевица	9 Квартал	нива	3
910дел	Крушевица	9 Квартал	нива	4
912дел	Крушевица	9 Квартал	нива	3
913дел	Крушевица	9 Квартал	нива	3
914дел	Крушевица	9 Квартал	нива	3
915	Крушевица	9 Квартал	нива	4
916дел	Крушевица	9 Квартал	нива	3
917дел	Крушевица	9 Квартал	нива	3
918дел	Крушевица	9 Квартал	нива	3
924дел	Крушевица	9 Квартал	нива	3
972дел	Крушевица	7 Квартал	пасиште	4
3	Мал Радомил	Влечките	нива	6
4дел	Мал Радомил	Влечките	пасиште	7
1378дел	Раец	Сладун	нива	7
1379дел	Раец	Сладун	нива	7
1383дел	Раец	Зли Дол	пасиште	6
1385дел	Раец	Зли Дол	пасиште	6
1479дел	Раец	Зли Дол	пасиште	7
1482дел	Раец	Клошине	пасиште	7
270дел	Раец	Сладунј	нива	6
271дел	Раец	Сладун	нива	6
272дел	Раец	Сладунј	пасиште	6
279дел	Раец	Сладун	нива	6
279дел	Раец	Сладун	пасиште	6
281дел	Раец	Сладуне	нива	6
282дел	Раец	Сладунј	нива	5
284дел	Раец	Сладун	нива	5
285дел	Раец	Сладун	нива	6
287дел	Раец	Сладунј	пасиште	6
292дел	Раец	Сладунј	нива	5
293дел	Раец	Сладунј	нива	5
294дел	Раец	Сладунј	нива	5
295дел	Раец	Сладунј	нива	5
296/1дел	Раец	Сладунј	нива	6
297/2дел	Раец	Ограѓе	нива	6
450дел	Раец	Ограѓе	пасиште	6
451дел	Раец	Ограѓе	нива	7
454дел	Раец	Ограде	пасиште	7
455дел	Раец	Ограде	нива	6
456дел	Раец	Огаѓе	нива	6
458дел	Раец	Оградже	пасиште	7
459дел	Раец	Ограѓе	нива	6
460дел	Раец	Ограѓе	нива	6
461дел	Раец	Оградже	нива	6

464дел	Раец	Оградже	пасиште	6
528дел	Раец	Сосковица	пасиште	6
529дел	Раец	Сладунј	нива	5
1143/1дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
1162дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
1165/1дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
1166дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
1167дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
1168дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
1169дел	Сирково	Долна Ограда	нива	5
1170/2дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
1170дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
13/2дел	Сирково	Смрдел	нива	7
14дел	Сирково	Смрдел	нива	7
15дел	Сирково	Смрдел	пасиште	4
1937/12дел	Сирково	Вардиште	нива	5
1937/1дел	Сирково	Врчвата	пасиште	6
2080дел	Сирково	Бозовец	инт.лозје	3
2084/1	Сирково	Бозовец	нива	5
2084/2дел	Сирково	Бозовец	инт.лозје	4
2086дел	Сирково	Бозовец	пасиште	4
2087дел	Сирково	Бозовец	нива	4
2088/1дел	Сирково	Бозовец	инт.лозје	4
2088/2дел	Сирково	Бозовец	пасиште	5
2090/2дел	Сирково	Бозовец	нива	5
20дел	Сирково	Смрдел	инт.лозје	4
2166дел	Сирково	Под Село	инт.лозје	3
2168	Сирково	Под Село	инт.лозје	3
2168дел	Сирково	Под Село	инт.лозје	3
2169дел	Сирково	Под Село	нива	4
2170/1дел	Сирково	Под Село	нива	4
2171/1дел	Сирково	Под Село	нива	4
2171/2дел	Сирково	Под Село	нива	3
2192дел	Сирково	Под Село	нива	3
2193дел	Сирково	Под Село	нива	3
2194дел	Сирково	Под Село	нива	3
2195дел	Сирково	Под Село	нива	3
2196/1дел	Сирково	Под Село	нива	3
2196/3дел	Сирково	Под Село	нива	3
2197/1	Сирково	Под Село	нива	3
2198дел	Сирково	Под Село	нива	3
2199/2дел	Сирково	Под Село	нива	3
21дел	Сирково	Скрдел	нива	5
2237дел	Сирково	Страната	инт.лозје	3
2238	Сирково	Страната	нива	4
2239дел	Сирково	Страната	инт.лозје	3
2240дел	Сирково	Страната	нива	4
22дел	Сирково	Смрдол	нива	5
2391дел	Сирково	Драгош	инт.лозје	4
2393дел	Сирково	Драгош	нива	6
2394дел	Сирково	Драгоше	нива	6
2395дел	Сирково	Драгош	инт.лозје	4
2396дел	Сирково	Драгош	нива	6
2397дел	Сирково	Драгош	нива	6
23дел	Сирково	Смрдол	нива	6
2400дел	Сирково	Драгош	инт.лозје	3
2401дел	Сирково	Драгош	нива	6
2404/1дел	Сирково	Драгош	пасиште	4
2405дел	Сирково	Колишка Река	нива	6
2422дел	Сирково	Драгош	инт.лозје	3
2423дел	Сирково	Драгош	инт.лозје	3
2424дел	Сирково	Драгош	инт.лозје	3
2425дел	Сирково	Драгош	инт.лозје	3
2426дел	Сирково	Драгош	инт.лозје	3

24дел	Сирково	Смрдел	инт.лозје	5
32/2дел	Сирково	Смрдел	нива	5
33дел	Сирково	Смрдел	инт.лозје	4
36дел	Сирково	Смрдел	нива	6
3716дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
3717дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
3718дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
3719дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
3720дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
3721дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
3722дел	Сирково	Долни Огради	инт.лозје	3
3724дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
3725дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
3726дел	Сирково	Долни Огради	инт.лозје	3
3727дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
3728дел	Сирково	Долни Огради	инт.лозје	3
37дел	Сирково	Смрдел	нива	5
38/1дел	Сирково	Смрдел	нива	5
38/2дел	Сирково	Смрдел	нива	5
39/1дел	Сирково	Сирд.Ел	нива	5
39/2дел	Сирково	Сир Дол	нива	5
4098/1дел	Сирково	Пот Село	лозје	3
4098/2	Сирково	Пот Село	лозје	3
4098/3дел	Сирково	Под Село	лозје	3
4099/1дел	Сирково	Под Село	нива	4
4099/2	Сирково	Под Село	нива	4
4099/3дел	Сирково	Под Село	нива	4
4100дел	Сирково	Под Село	инт.лозје	3
4103/1дел	Сирково	Под Село	нива	4
4103/2дел	Сирково	Под Село	нива	4
74дел	Сирково	Смрдел	инт.лозје	4
75дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
76дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
772/1дел	Сирково	Драчево Поле	нива	5
772/2	Сирково	Драчево Поле	нива	5
78дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
79дел	Сирково	Драчево Поле	нива	5
802/1дел	Сирково	Вочјак	нива	6
803дел	Сирково	Вочјак	пнз-други природни неплодни земјишта	0
804дел	Сирково	Војчак	пнз-други природни неплодни земјишта	0
804дел	Сирково	Војчак	нива	6
805дел	Сирково	Војчак	нива	7
807дел	Сирково	Вочјак	инт.лозје	3
808дел	Сирково	Вочјак	нива	7
809дел	Сирково	Вочјак	инт.лозје	4
810дел	Сирково	Вочјак	инт.лозје	5
814дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
815дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
816дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
819дел	Сирково	Вочјак	нива	7
821дел	Сирково	Вочјак	нива	6
837дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
838дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
839/1дел	Сирково	Драчево Поле	лозје	4
840дел	Сирково	Драчево Поле	нива	5
841дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
842дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
843дел	Сирково	Драчево Поле	нива	5
844дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
845/1дел	Сирково	Драчево Поле	инт.лозје	4
890дел	Сирково	Османица	нива	5
892дел	Сирково	Османица	нива	5

894дел	Сирково	Османица	нива	5
895дел	Сирково	Османица	нива	5
955дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
956дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
957дел	Сирково	Долна Ограда	нива	6
959дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
960дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
962дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
971дел	Сирково	Долни Огради	нива	4
972дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
973дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
982дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
983дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
984дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
985дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
986дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
987дел	Сирково	Долна Ограда	нива	4
988дел	Сирково	Османивца	нива	4
1017дел	Фариш	Маркови Кули	пасиште	8
1023/1дел	Фариш	Црвени Каменџа	пасиште	4
1052дел	Фариш	Терзиови Лаки	нива	4
1053дел	Фариш	Терзиови Лаки	нива	4
1054дел	Фариш	Терзиовски Лаки	нива	4
1055дел	Фариш	Терзиови Лаки	нива	4
1056/1дел	Фариш	Терзиовски Лаки	нива	4
943дел	Фариш	Рамниште	инт.лозје	3
945дел	Фариш	Рамниште	инт.лозје	3
948дел	Фариш	Рамниште	инт.лозје	4
952дел	Фариш	Рамниште	пасиште	4
953дел	Фариш	Рамниште	инт.лозје	4
955дел	Фариш	Рамниште	инт.лозје	4
956дел	Фариш	Рамниште	инт.лозје	4
957дел	Фариш	Рамниште	пасиште	4
958дел	Фариш	Рамниште	пасиште	4
962дел	Фариш	Гаковица	инт.лозје	5
963дел	Фариш	Гаковица	нива	7
967дел	Фариш	Гаковица	пасиште	4
190/1дел	Чичево	Голаглава	нива	4
2299дел	Чичево	Глоглавец	нива	5
2300дел	Чичево	Глоглавец	нива	5
2301дел	Чичево	Глоглавец	нива	5
2303/1дел	Чичево	Мишјак	нива	5
2303/2дел	Чичево	Глоглавец Мишјак	лозје	4
2303/3	Чичево	Глоглавец Мишјак	нива	5
2308/1дел	Чичево	Под Мишјак	нива	5
2318дел	Чичево	Под Мишјак	нива	5
2380дел	Чичево	Соколовец Корка	инт.лозје	4
2385/1дел	Чичево	Соколовец	нива	4
2385/2дел	Чичево	Соколовец	нива	4
2432дел	Чичево	Мишјак	нива	5
2461дел	Чичево	Соколовец	нива	5
2461дел	Чичево	Соколовец	нива	4
246дел	Чичево	Под Поројница	инт.лозје	1
2474дел	Чичево	Соколовец	нива	5
247дел	Чичево	Под Поројница	инт.лозје	1
252/1дел	Чичево	Подпорница Ѓупасиштеки Песок	нива	6
252/2дел	Чичево	Подпорница Ѓупасиштеки Песок	нива	3
254дел	Чичево	Под Поројница	инт.лозје	1
262дел	Чичево	Амзови Ниви	нива	6
2904дел	Чичево	Глоглавец	нива	4
2908дел	Чичево	Гологлава	нива	5
291/1дел	Чичево	Амзови Ниви	нива	5

291/2дел	Чичево	Амзови Ниви	нива	7
291/3дел	Чичево	Амзови Ниви	нива	5
2912дел	Чичево	Гологлавец	нива	5
2913/1дел	Чичево	Гологлавец Озор	нива	4
2917дел	Чичево	Гологлавец	инт.лозје	4
2919дел	Чичево	Гологлавец	нива	5
2919дел	Чичево	Гологлава	нива	4
2925дел	Чичево	Гологлавец Озор	нива	4
2927дел	Чичево	Гологлавец Озор	нива	4
2928дел	Чичево	Гологлавец Озор	пасиште	4
2929дел	Чичево	Гологлава	нива	4
2931/1дел	Чичево	Озор	нива	4
2931/2дел	Чичево	Озор	нива	4
2934дел	Чичево	Озор	пасиште	2
2996дел	Чичево	Крсторовец	нива	4
2998/1дел	Чичево	Лаките	нива	4
2999дел	Чичево	Лаките Озор	нива	4
3000дел	Чичево	Крсторовец	нива	4
3001дел	Чичево	Лаката	нива	4
3002дел	Чичево	Костаровец	нива	4
3003дел	Чичево	Костаровец Лаките	нива	4
3004/1дел	Чичево	Крсторовец	нива	4
3004/2дел	Чичево	Крсторовец	нива	4
3005дел	Чичево	Костаровец	нива	4
3006дел	Чичево	Костаровец	нива	4
3015дел	Чичево	Костаровец	нива	5
302/2дел	Чичево	Амзови Ниви	нива	6
302/3дел	Чичево	Амзови Ниви	нива	6
3045дел	Чичево	Озор	нива	4
3046дел	Чичево	Озор	лозје	4
3047дел	Чичево	Лаките Озор	нива	4
304дел	Чичево	Амзови Ниви	лозје	4
307дел	Чичево	Амзови Ниви	пасиште	4
308дел	Чичево	Амзови Ниви	нива	6
310дел	Чичево	Амзови Ниви	пасиште	4
313дел	Чичево	Амзови Ниви	пасиште	4
349дел	Чичево	Соколовец	нива	5
398дел	Чичево	Потпорница	инт.лозје	3
404/1дел	Чичево	Подгорица Поројница	нива	2
405дел	Чичево	Подпоројница	нива	2
406/1дел	Чичево	Голаглава	нива	5
407/1дел	Чичево	Потпорница	лозје	4
407/2дел	Чичево	Потпорница	нива	4
407/3дел	Чичево	Потпорница	нива	4
413дел	Чичево	Потпорница	лозје	2
416/1дел	Чичево	Под Поројница	нива	2
416/2дел	Чичево	Под Поројница	нива	2
416/3дел	Чичево	Под Поројница	нива	2
416/4дел	Чичево	Под Поројница	нива	2
416/5дел	Чичево	Под Поројница	нива	5
450дел	Чичево	Улански Пат	нива	3
486/1дел	Чичево	Улански Пат	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3100000м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8390/1
30 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

4610.

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на РМ“ 26/10,129/10,106/11, 14/12,123/13,58/14 и 99/14) објавува измена на Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2015 година, измена се врши во делот на БРОЈ НА ГОДИШНИ ЦЕМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ,

БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО ДРЖАВИ И КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ			
ДРЖАВА	ВИД НА ПОЕДИНЕЧНИ ДОЗВОЛИ	КОЛИЧИНА	КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ
ХРВАТСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	500	критични
ХОЛАНДИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	2000	
НОРВЕШКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	150	критични
НОРВЕШКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	45	критични
БУГАРИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1150	критични
БЕЛГИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	1500	критични
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	100	критични
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 3	4400	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 4	1000	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 5	2000	
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕКО 3	300	критични
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕКО 4	300	критични
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 3	30	критични
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 4	35	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ И ТРЕТИ ЗЕМЈИ	200	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 2	700	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 3	800	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 5	100	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 3	4000	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 4	1000	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 5	1500	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 6	100	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 3	800	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 4	700	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 5	1200	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 6	100	
АЛБАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	критични
ЕСТОНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	100	
БЕЛОРУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2000	
БЕЛОРУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	150	критични
РУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2000	
РУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	50	критични
ФРАНЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 4	2500	
ФРАНЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗА ЕКО 4	100	критични
ФРАНЦИЈА	ВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 4	10	критични
ДАНСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	800	
ДАНСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	150	критични
СРБИЈА	ТРАНЗИТНИ	5000	
СРБИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	5000	
СРБИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични

МОЛДАВИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	300	
МОЛДАВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ТУРЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ-ПРАЗЕН ВЛЕЗ	3150	критични
ТУРЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1300	критични
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	950	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 3	2000	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 5	1900	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА МАКЕДОНСКИ ПРИКОЛКИ И ПОЛУПРИКОЛКИ	400	
ЛАТВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	критични
ШПАНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	750	
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	3850	
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЗА ЕКО 3	1000	
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	500	критични
СЛОВЕНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1150	
ПОЛСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	
ИРАН	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
ИРАН	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЛИТВАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
ЛИТВАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	150	критични
ЦРНА ГОРА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични
	ВКУПНО	63820	

Вкупно нарачани годишни ЦЕМТ дозволи за 2015 година
 - 1220 годишни ЕКМТ дозволи за возила со еуро 5 еко стандард и
 - 204 годишни ЕКМТ дозволи за возила со еуро 6 еко стандард

БРОЈ НА ГОДИШНИ ЦЕМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ			
	Е 5	Е 6	Вкупно
Со важност за Австрија	96	0	96
Со важност за Грција	90	0	90
Со важност за Италија	282	24	306
Со важност за Русија	160	0	682
Обични	592	48	142
Обични без Унгарија	0	132	108
Вкупно:	1220	204	1424

Број 08-7121/1
 6 октомври 2014 година
 Скопје

Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****4611.**

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ**

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Јарец“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/IX-5/2014 од 25 септември 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/14).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 10 октомври 2014 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/4 /2014
3 октомври 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4612.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ**

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Стрелец“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/IX-4/2014 од 25 септември 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/14).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 10 октомври 2014 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/5 /2014
3 октомври 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****4613.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 9.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Милутинце, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Милутинце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Милутинце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-16110/1
9 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4614.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 9.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Осиче, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Осиче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Осиче.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-16111/1
9 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4615.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 9.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Глумово, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Глумово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Глумово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-16112/1
9 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4616.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 9.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црноец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црноец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Црноец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-16113/1
9 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4617.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 9.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стиник, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стиник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Стиник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-16114/1
9 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4618.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 9.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лубница, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Радовиш.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лубница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лубница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-16115/1
9 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4619.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.09.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добромири, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добромири, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Добромири.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-16301/1
11 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4620.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крушје, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крушје, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Крушје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-16302/1
11 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4621.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Коњаре, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Коњаре, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горно Коњаре.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-16303/1
11 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4622.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.09.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Шутово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Шутово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Шутово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-16304/1
11 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4623.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Берово-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Берово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Берово-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Берово-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-16305/1
11 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4624.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.09.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брезница, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брезница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брезница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-16306/1
11 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

4625.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА****Член 1**

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 38,574
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 40,025

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 38,510

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 38,069

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 31,551

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 77,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 78,50

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 64,50

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 53,50

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 38,752

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	76,50	76,00	75,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	78,00	77,50	77,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	64,00	63,50	63,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	53,00	52,50	52,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,010
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,830
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 7.10.2014 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2206/1
6 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014146



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
16. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката 2014/309/ЗНБП на Советот од 28 мај 2014 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....	2
17. Заедничка воена листа на Европската Унија.....	11

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

16.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2014/309/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 28 МАЈ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката 2014/309/ЗНБП на Советот од 28 мај 2014 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија;
- финансиски мерки;
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија;
- забрана на купување, увоз или транспорт на сурова нафта и нафтени деривати од Сирија;
- пристапот до аеродромите под надлежност на Република Македонија за сите карго-летови извршени од сириски авиопревозници и сите летови извршени од Сиriskата Арапска авионска компанија.

Член 3

Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија и Одлуката 2014/309/ЗНБП на Советот од 28 мај 2014 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 6

Рестриктивните мерки против Сирија се применуваат до 1 јуни 2015 година.

Член 7

Одлуката 2014/309/ЗНБП на Советот од 28 мај 2014 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7367/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА 2014/309/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 28 мај 2014 година

за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот,
со оглед на тоа што:

- (1) На 31 мај 2013 година, Советот ја донесе Одлука 2013/255/ЗНБП ⁽¹⁾.
 - (2) Рестриктивните мерки утврдени во Одлука 2013/255/ЗНБП се применуваат до 1 јуни 2014 година. Врз основа на прегледот на таа одлука, тие рестриктивни мерки треба да продолжат да се применуваат до 1 јуни 2015 година.
 - (3) Две лица и еден субјект повеќе не треба да се водат на списокот на лица и субјекти кои се предмет на рестриктивните мерки од Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП.
 - (4) Информацијата во однос на одредени лица и субјекти наведени во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП треба да се ажурира.
 - (5) Одлука 2013/255/ЗНБП треба, затоа, да се измени соодветно,
- ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Одлука 2013/255/ЗНБП се изменува, како што следува:

- (1) Член 34 се заменува со следново:

„Член 34

Оваа одлука се применува до 1 јуни 2015 година. Треба постојано да се прегледува. Може да се обнови или измени, како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“;

- (2) Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП се изменува, како што е утврдено во Анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Брисел, 28 мај 2014 година.

За Советот
Претседател
Е. ВЕНИЗЕЛОС

¹ Одлука 2013/255/ЗНБП од 31 мај 2013 година во однос на рестриктивни мерки против Сирија (Сл. весник L 147, 1 јуни 2013 година, стр. 14).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

I. Лицата и субјектите наведени подолу, како и сродните внесови, се избришани од списокот утврден во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП.

A. **Лица**

бр. 14 Асиф Шавкат (Asif Shawkat)

бр. 178. Сулиеман Маруф (Suliemana Maarouf)

B. **Субјекти**

бр. 45. Меѓународна исламска банка на Сирија.

II. Внесовите во однос на лицата наведени подолу, како што е утврдено во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП, се заменуваат со следниве внесови:

	Име	Информации за идентификување	Причини	Датум на внесување во списокот
71.	Бушра Ал-Асад (Bushra Al-Assad) (الأسد (بشرى)) (позната како Бушра Шавкат) (Bushra Shawkat)	Датум на раѓање 24.10.1960 година	Сестра на Башар Ал-Асад (Bashar Al-Assad) и вдовица на Асиф Шавкат (Asif Shawkat), заменик-началник на персоналот за безбедност и разузнавање. Со оглед на блиските лични врски и блискиот финансиски однос со сирискиот претседател Башар ал-Асад (Bashar Al-Assad), таа има корист од сирискиот режим и е поврзана со истиот.	23.3.2012 година
108.	Д-р Мохамад Ал-Џлеилати (Dr. Mohammad Al-Jleilati) (محمد الجليلاتي) (познат како Мохамед, Мухамед)	Роден: 1945 година; Место на раѓање Дамаск	Поранешен министер за финансии. Како поранешен министер во владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	1.12.2011 година
152.	Д-р Кадри Џамил (Dr. Qadri Jamil) (قذري جميل) (познат како Кадри) (Kadri) (познат како Џамеел) (Jameel),		Поранешен заменик-претседател на Владата за надворешни работи и иселеници. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

156.	Инж. Хала Мохамад Ал Насер (Hala Mohammad (محمد) Al Nasser (الناصر)) (познат како Мохамед, Мухамад, Мохамед) (Mohamed, Muhammad, Mohammed)	Поранешен министер за туризам. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 година
158.	Инж. Субхи Ахмад Ал Абдалах (Subhi (صبيحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله)) (познат како Ал Абдулах) (Al-Abdullah)	Поранешен министер за земјоделство и аграрна реформа. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 година
159.	Д-р Мохамад Јахија Моала (Mohammad (محمد) Yahiya (يحيى) Moalla (معالا)) (познат како Мухамад, Мохамед, Мохамед) (Muhammad, Mohamed, Mohammed) (познат како Јехја, Јахја, Јихја, Јихиа, Јахиа) (Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) (познат како Мула, Мала, Муала, Маала, Мала) (Mu'la, Mala, Muala, Maala, Mala)	Поранешен министер за високо образование. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 година
161.	Д-р Мохамад Зафер Мохабак (Mohamad (محمد) Zafer (ظافر) Mohabak (محبك)) (познат како Мухамад, Мохамед, Мохамед, Мохамад) (Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) (познат како Џафер (Dhafer) (познат како Мухабак, Мухабак, Мухабак) (Mohabbak Muhabak, Muhabbak),	Поранешен министер за економија и надворешна трговија. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Име	Информации за идентификување	Причини	Датум на внесување на списокот
163.	Д-р Сафван Ал Асаф (Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف))		Поранешен министер за домување и урбанистички развој. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 година
164.	Инж. Јасер Ал-Сибали (Yasser (ياسر) Al Siba'i (السباعي)) (познат како ЈАСЕР) (Yaser) (познат како Ал-Сибали, Ал-Сибали, Ал Сибали) (Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei),		Поранешен министер за јавни работи. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 година
165.	Инж. Саид Мати Хнеиди (Sa'id (سعيد) Ma'thi (معذى) Hneidi (هنيدي)) (познат како Саид, Саед, Саед) (Sa'id, Sa'eed, Saeed) (познат како Музи, Мудхи, Мадхи, Мазу, Мази) (Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi)		Поранешен министер за нафта и минерални ресурси. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 година
167.	Д-р Јасем Мохамед Закарија (Jassem (جاسم) Mohammad (محمد) Zakaria (زكريا)) (познат како Јасем) (Jasem) (познат како Мохамед, Мухамед, Мохамед) (Mohamed, Muhammad, Mohammed)	Роден 1968 година	Поранешен министер за труд и социјални работи. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 година
169.	Д-р Аднан Абдо Ал Сикни (Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) Al Sikhny (السخني)) (познат како Абду) (Abdou) (познат како Ал-Сикни, Ал-Секни, Ал-Секни) (Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)		Поранешен министер за индустрија. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот над цивилното население.	16.10.2012 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

174.	Мохамед Турки Ал Сајед (Mohammed (محمد) Turki (السيد) Al Sayed (تركي))	Поранешен министер за индустрија. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот над цивилното население.	16.10.2012 година
175	Најм-един Креит (Najm- eddin (الدين نجم) Khreit (خريط) (познат како Нејм-един, Нејм-еден, Најм-еден, Нејм-адин, Нејм-аден, Најм-аден, Најм-адин) (Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm- eddeen, Nejm-addin, Nejm- addeen, Najm-addeen, Najm-addin) (познат како Краит) (Khrait)	Поранешен државен секретар. Како поранешен министер во Владата ја дели одговорноста за насилната репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

29.5.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 160/37

COUNCIL DECISION 2014/309/CFSP

of 28 May 2014

amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 31 May 2013, the Council adopted Decision 2013/255/CFSP⁽¹⁾.
- (2) The restrictive measures set out in Decision 2013/255/CFSP apply until 1 June 2014. On the basis of a review of that Decision, those restrictive measures should be extended until 1 June 2015.
- (3) Two persons and one entity should no longer be kept on the list of persons and entities subject to restrictive measures in Annex I to Decision 2013/255/CFSP.
- (4) The information relating to certain persons and entities listed in Annex I to Decision 2013/255/CFSP should be updated.
- (5) Decision 2013/255/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2013/255/CFSP is hereby amended as follows:

- (1) Article 34 is replaced by the following:

'Article 34

This Decision shall apply until 1 June 2015. It shall be kept under constant review. It may be renewed, or amended as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.'

- (2) Annex I to Decision 2013/255/CFSP is amended as set out in the Annex to this Decision.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 28 May 2014.

For the Council
The President
E. VENIZELOS

⁽¹⁾ Decision 2013/255/CFSP of 31 May 2013 concerning restrictive measures against Syria (OJ L 147, 1.6.2013, p. 14).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 160/38

EN

Official Journal of the European Union

29.5.2014

ANNEX

- I. The persons and entities listed below, as well as the related entries, are hereby deleted from the list set out in Annex I to Decision 2013/255/CFSP:

A. Persons

No 14. Asif Shawkat

No 178. Sulieman Maarouf

B. Entities

No 45. Syria International Islamic Bank.

- II. The entries concerning the persons listed below, as set out in Annex I to Decision 2013/255/CFSP, are replaced by the following entries:

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
71.	Bushra (بشري) Al-Assad (الأسد) (a.k.a. Bushra Shawkat)	Date of birth: 24.10.1960	Sister of Bashar Al-Assad and widow of Asif Shawkat, Deputy Chief of Staff for Security and Reconnaissance. Given the close personal relationship and intrinsic financial relationship to the Syrian President Bashar Al-Assad, she benefits from and is associated with the Syrian regime.	23.3.2012
108.	Dr. Mohammad (محمد) (a.k.a. Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجيلاتي, جيلاتي)	Born: 1945; Place of birth: Damascus	Former Minister of Finance. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	1.12.2011
152.	Dr. Qadri (قذري) (a.k.a. Kadri) Jamil (جميل) (a.k.a. Jameel)		Former Vice Prime Minister for Foreign Affairs and Expatriates. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
156.	Eng. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (a.k.a. Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (الناصر)		Former Minister of Tourism. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
158.	Eng. Subhi (صبيحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله) (a.k.a. Al-Abdullah)		Former Minister of Agriculture and Agrarian Reform. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (a.k.a. Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahya (يحيى) (a.k.a. Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معالا) (a.k.a. Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Former Minister of Higher Education. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
161.	Dr. Mohamad (محمد) (a.k.a. Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (a.k.a. Dhafer) Mohabak (محبك) (a.k.a. Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)		Former Minister of Economy and Foreign Trade. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

29.5.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 160/39

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
163.	Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف)		Former Minister of Housing and Urban Development. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
164.	Eng. Yasser (ياسر) (a.k.a. Yaser) Al Siba'i (السباعي) (a.k.a. Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Former Minister of Public Works. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
165.	Eng Sa'iid (سعيد) (a.k.a. Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معثي) (a.k.a. Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)		Former Minister of Oil and Mineral Resources. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
167.	Dr. Jassem (جاسم) (a.k.a. Jasem) Mohammad (محمد) (a.k.a. Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا)	Born 1968	Former Minister of Labour and Social Affairs. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (a.k.a. Abdou) Al Sikhny (السخني) (a.k.a. Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)		Former Minister of Industry. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
174.	Mohammed (محمد) Turki (تركي) Al Sayed (السيد)		Former Minister of Industry. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012
175	Najm-eddin (الدين نجم) (a.k.a. Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريت) (a.k.a. Khrait)		Former State Minister. As a former Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

17.

Врз основа на член 31-а став 10 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2002, 84/2007, 161/2009, 145/2010, 119/2013 164/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија објавува

ЗАЕДНИЧКА ВОЕНА ЛИСТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

(донесена од Советот на 11 март 2013 година)

(опрема опфатена во опсегот на Заеднички став 2008/944/ЗНБП на Советот, општи правила со кои се уредува контролата на извозот на воени технологии и опрема)

(за ажурирање и заменување на Заедничката воена листа на Европската унија донесена од Советот на 27 февруари 2012 година)

(CFSP)

(2013/C 90/01)

Забелешка 1 Термините кои се во „наводници“ се утврдени термини. Се однесуваат на „Дефиниции на термини кои се користат во оваа листа“, во прилог на листата.

Забелешка 2: Во некои случаи хемикалиите се наведени по име и CAS број. Листата се применува за хемикалии со иста структурна формула (вклучувајќи хидрати), независно од името или CAS бројот. CAS броевите се дадени со цел да помогнат при одредувањето на одредена хемикалија или смеса, независно од нивната номенклатура. CAS броевите не можат да се користат како единствени идентификатори затоа што некои форми од наведените хемикалии имаат различни CAS броеви, а и смесите кои ја содржат наведената хемикалија можат да имаат различни CAS броеви.

ML1 Оружја со нежлебни цевки со калибар помал од 20 mm, други оружја и автоматски оружја со калибар 12,7 mm (0,5 инчи) или помал, како и опрема и посебно направени компоненти за нив, како што следува:

Забелешка ML1. не се применува за:

- a. Огнено оружје посебно конструирано за тестирање кое не може да испука проектил;
- b. Огнено оружје, посебно конструирано за лансирање на водени проектили кои немаат високо експлозивно полнење или комуникациска поврзаност, на растојание кое е помало или еднакво на 500 m;
- c. Оружја кои користат обложена муниција со нецентрално истрелување и кои не се од видот на оружја со целосно автоматско истрелување.

a. Пушки и карабини, револвери, пиштоли, автоматски пушки и митралези;

Забелешка ML1.a. не се применува за следниве оружја:

- a. Пушки и карабинки произведени пред 1938 година;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

b. Репродукции на пушки и карабинки чии оригинали биле произведени пред 1890 година;

c. Пиштоли, митралези и автоматски пушки произведени пред 1890 година и нивни репродукции.

b. Оружја со нежлебни цевки, како што следува:

1. Оружја со нежлебни цевки, посебно направени за воена употреба;

2. Други оружја со нежлебни цевки, како што следува:

a. Видови на целосно автоматски оружја;

b. Видови на полуавтоматски оружја или „пумпарици“;

Забелешка ML1.b. не се применува за следниве оружја:

a. Оружја со нежлебни цевки произведени пред 1938 година;

b. Репродукции на оружја со нежлебни цевки чии оригинали биле произведени пред 1890 година;

c. Оружја со нежлебни цевки кои се користат за лов или за спортски цели. Овие оружја не треба да бидат посебно направени за воена употреба, ниту да бидат целосно автоматизирани оружја;

d. Оружја со нежлебни цевки кои се посебно направени за следново:

1. Колење на домашни животни;

2. Смирување на животни;

3. Сеизмички испитувања;

4. Истрелување на индустриски проектили или

5. Онеспособување(попречување)на импровизирани експлозивни направи (IEDs).

Напомена: За онеспособување(попречување) уреди, види ML4. и ставка 1A006 од Списокот со двојна употреба на ЕУ.

c. Оружја кои користат необложена муниција;

d. Шаржери, придушувачи или модератори на звук, специјални држачи за пушки, оптички нишани за оружја и придушувачи на блесок за оружја наведени во ML1.a., ML1.b. или ML1.c.

Забелешка ML1.d. не се применува за оружја со оптички нишани без електронска обработка на сликата, со зголемување од 9 пати или помалку, во случаи кога тие не се посебно направени или модифицирани за воена употреба или не содржат мрежички посебно направени за воена употреба.

ML2 Оружја со нежлебни цевки со калибар од 20 mm или повеќе, други оружја или опрема со калибар поголем од 12,7 mm (0,50 инчи), проектори и помошна опрема, како и посебно направени компоненти за нив, како што следува:

a. Топови, хаубици, пиштоли, минофрлачи, противтенковски оружја, лансирачи на проектили, воени фрлачи на пламен, пушки, бестрзјани

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

пушки, оружја со нежлебни цевки и придружни уреди за намалување на опасноста;

Забелешка 1 ML2.a. опфаќа ињектори, мерни уреди, резервоари и други компоненти посебно направени за употреба со полнења со течен погон за секоја опрема наведена во ML2.a.

Забелешка 2 ML2.a. не се применува за оружја како:

a. Пушки, оружја со нежлебни цевки и карабини произведени пред 1938 година;

b. Репродукции на пушки, оружја со нежлебни цевки и карабинки чии оригинали биле произведени пред 1890 година;

c. Топови, хаубици, пиштоли и минофрлачи произведени пред 1890 година;

d. Оружја со нежлебни цевки кои се користат за лов или за спортски цели. Овие оружја не треба да бидат посебно направени за воена употреба, ниту да бидат целосно автоматизирани оружје;

e. Оружја со нежлебни цевки кои се посебно направени за следново:

1. Колење на домашни животни;

2. Смирување на животни;

3. Сеизмички испитувања;

4. Истрелување на индустриски проектили или

5. Прекинувачи на импровизирани експлозивни направи (IEDs);

Забелешка: За Прекинувачи на уреди, види ML4. и ставка 1A006 од Списокот со двојна употреба на ЕУ.

f. Рачни лансирачи на проектили, посебно направени за лансирање на водени проектили кои немаат високо експлозивно полнење или комуникациска поврзаност, на растојание кое е помало или еднакво на 500 m.

b. Димни, плински и пиротехнички фрлачи или генератори, посебно направени или модифицирани за воена употреба

Забелешка ML2.b. не се применува за сигнални пиштоли

c. Нишани за оружја и држачи за нишани за оружја кои се:

1. Посебно направени за воена употреба и

2. Посебно направени за оружјата наведени во ML2.a.;

d. Рамки и шаржери кои се отстрануваат, посебно направени за оружјето наведено во ML2.a.

ML3 Муниципи и уреди за поставување фитил, како што следува, и посебно направени компоненти за нив:

a. Муниција за оружје наведено во ML1, ML2 или ML12;

b. Уреди за поставување фитил, посебно направени за муницијата наведена во ML3. a.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Забелешка 1 Посебно направените компоненти наведени во ML3 вклучуваат:

- a. Метални или пластични делови како фитилски наковални (ударни капсули), кати за куришуми, спојки за патрони, ротирачки ленти и метални делови за муниција;
- b. Уреди за безбедност и вооружување, фитили, сензори и иницијални уреди;
- c. Извори на енергија со висок еднократен оперативен ефект;
- d. Согорливи облоги на полнења;
- e. Субмуниција која вклучува мали бомби, мали мини и термички водени проектили.

Забелешка 2 ML3.a. не се применува за муниција без проектил (кор фишек) и маневарска муниција со комора за барут.

Забелешка 3 ML3.a. не се применува за патрони кои се посебно направени за некоја од следниве цели:

- a. Сигнализирање;
- b. Плашење птици или
- c. Осветлување гасни пламени на нафтени извори.

ML4 Бомби, торпеда, ракети, проектили, други експлозивни уреди и полнења и опрема и прибор за нив, како што следува, и посебно направени компоненти за нив:

Напомена 1: За опрема за наведување и навигација, види ML11.

Напомена 2: За воздухопловни системи за заштита од проектили (AMPS), види ML4.c.

- a. Бомби, торпеда, гранати, чадни канистри, ракети, мини, проектили, длабочински полнења, полнења за разурнување, уреди за разурнување и комплекти за разурнување, „пиротехнички“ уреди, патрони и симулатори (т.е. опрема за симулирање на карактеристиките на кој било од овие производи), посебно направени за воена употреба;

Забелешка ML4.a. вклучува:

- a. Чадни гранати, огнени бомби, запаливи бомби и експлозивни уреди;
- b. Минск-ракетни млазници и повторен влез на боеви глави.

b. Опрема која е :

- 1. Посебно конструирана за воена употреба и
- 2. Посебно проектирана за „активности“ поврзани со едно од следново:
 - a. Производите наведени во ML4.a. или
 - b. Импровизирани експлозивни направи (IED).

Техничка забелешка:

За целите на ML4.b.2. „активностите“ вклучуваат ракување, лансирање, поставување, контрола, празнење, детонирање, активирање, напојување со еднократен оперативен ефект,

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

намамување, онеспособување, чистење, откривање, прекинување или распоредување.

Забелешка 1 ML4.b. вклучува:

- a. Движна опрема за претворање на гас во течна состојба со капацитет на производство на 1,000 kg или повеќе течен гас дневно;*
- b. Пловен електроспроводлив кабел погоден за чистење на магнетни мини.*

Забелешка 2 ML4.b. не се применува за рачни уреди кои се ограничени по дизајн само за откривање на метални предмети и не се способни да разликуваат мини од други метални предмети.

c. Воздухопловни системи за заштита од проектили (AMPS).

Забелешка ML4.c. не се применува за AMPS кои имаат:

- a. Некој од следниве сензори за предупредување за проектили:*
 - 1. Пасивни сензори чија максимална чувствителност е во опсег од 100-400 nm; или*
 - 2. Активни пулсирачки доплер сензори за предупредување за проектили;*
- b. Системи за издавање контрамерки;*
- c. Светлосни сигнали кои обезбедуваат визуелен и инфрацрвен потпис за намамување на проектили „земја-воздух“ и*
- d. Инсталирани на „цивилни воздухоплови“ и кои се:*
 - 1. AMPS функционира само на конкретен „цивилен воздухоплов“ на кој е инсталиран дадениот AMPS и за кој е издаден еден од следниве документи:*
 - a. Тип на граѓански сертификат; или*
 - b. Еквивалентен документ признаен од Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (ICAO);*
 - 2. AMPS користи заштита за да се спречи неавторизиран пристап до „софтверот“; и*
 - 3. AMPS содржи активен механизам кој не дозволува системот да функционира по отстранувањето од „цивилниот воздухоплов“ на кој бил инсталиран.*

ML5 Опрема за регулирање на огненото дејство и сродна опрема за тревожење и предупредување, како и сродни системи, опрема за тестирање и регулирање и за преземање контрамерки, како што следува, посебно направени за воена употреба како и посебно направени компоненти и прибор за нив:

- a. Нишани за оружја, компјутери за бомбардирање, опрема за поставување пушки и системи за контрола на оружје;**
- b. Системи за лоцирање цели, обележување, одредување далечина, системи за надгледување или следење; опрема за откривање, спојување**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

на податоци, распознавање или идентификација и сензорско-интегрирачка опрема;

c. Опрема за преземање контрамерки на производите наведени во ML5.a. или ML5.b.;

Забелешка За целите на ML5.c., опремата за преземање контрамерки вклучува и опрема за детекција.

d. Теренска опрема за тестирање или регулирање, посебно конструирана за производи наведени во ML5.a., ML5.b. или ML5.c.

ML6 Сувоземни возила и компоненти, како што следува:

Напомена: За опрема за наведување и навигација, види ML11.

a. Сувоземни возила и компоненти за истите, посебно направени или модифицирани за воена употреба;

Техничка забелешка

За целите на ML6.a. терминот „сувоземни возила“ опфаќа и приколки.

b. Други сувоземни возила и компоненти, како што следува:

1. Возила кои ги имаат следниве карактеристики:

a. Произведени или опремени со материјали или компоненти за обезбедување балистичка заштита до III степен (NIJ 0108.01, септември 1985 година или споредбен национален стандард) или повисоко;

b. Возила за пренос со погон на сите тркала, вклучувајќи ги и оние возила кои имаат дополнителни тркала за товар, без разлика дали се на погон или не;

c. Степен на вкупна маса на возило (GVWR) поголем од 4500 kg; и

d. Направени или модифицирани за теренска употреба;

2. Компоненти кои имаат:

a. Специјално направени за возилата наведени во ML6.b.1.; и

b. Обезбедуваат балистичка заштита до III степен (NIJ 0108.01, септември 1985 година или споредбен национален стандард) или повисоко.

Напомена: Види и ML13.a

Забелешка1 ML6.a. вклучува:

a. Тенкови и други воени вооружени возила и воени возила опремени со приклучоци за оружје или со опрема за поставување мини или за лансирање на муниции наведени во ML4;

b. Оклопни возила;

c. Амфибиски возила и возила за совладување длабоки води;

d. Возила за извлекување и возила за влечење или за транспорт на муниции или системи на оружје и придружна опрема за утовар и истовар.

Забелешка 2 Модификацијата на сувоземни возила за воена употреба, наведени во ML6.a., се состои во внесување на структурни,

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

електрични или механички промени, вклучувајќи една или повеќе компоненти кои се посебно направени за воена употреба. Таквите компоненти вклучуваат:

- a. Пневматски надворешни гуми, посебно направени да бидат отпорни на куришуми;*
- b. Оклопна заштита на главните делови (на пример резервоари за гориво или кабините на возила);*
- c. Посебни зајакнувања или приклучоци за оружја;*
- d. Светло за ноќна возжња.*

Забелешка 3 ML6 не се применува за цивилни возила направени или модифицирани за превоз на пари и вредности.

Забелешка 4 ML6. не се применува за возила кои ги исполнуваат сите наведени услови:

- a. Биле произведени пред 1946 година;*
- b. Не ги поседуваат производите наведени во Општиот воен список на ЕУ и се произведени по 1945, година, со исклучок на репродукции од оригинални компоненти или прибор за возилото;
и*
- c. Не го содржат оружјето наведено во ML1., ML2. или ML4. освен ако се неупотребливи и не можат да испукаат проектил*

ML7 Хемиски или биолошки токсични агенси, „агенси за контрола на немири“, радиоактивни материјали, придружна опрема, компоненти и материјали, како што следува:

- a. Биолошки агенси или радиоактивни материјали, „приспособени за употреба во војна“ со кои се предизвикуваат загуби на луѓе или животни, се уништува опремата или се предизвикуваат штети на посевите или на животната средина;**
- b. Агенси за хемиска борба (CW) , вклучувајќи:**

1. Нервни агенси за CW :

- a. О-алкил (еднакви или помалку од C₁₀, вклучувајќи циклоалкил) алкил (метил, етил, н-пропил или изопропил)-фосфонофлуоридати, како што се:*

*Сарин (GB):О-изопропил метилфосфонофлуоридат (CAS 107-44-8)
и*

Соман (GD):О-пинаколил метилфосфонофлуоридат (CAS 96-64-0);

- b.О-алкил (еднакви или помалку од C₁₀, вклучувајќи циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) фосфорамидоцијанидати, како што се:*

Табун (GA) :О-етил N,N- диметилфосфорамидоцијанидат (CAS 77-81-6);

- c. О-алкил (Н или еднакво или помало од C₁₀, вклучувајќи циклоалкил) S-2 диалкил (метил, етил, н-пропил или изопропил)–аминоетил*

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

алкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) фосфонотиолати и соодветни алкалирани и протонирани соли, како на пример:

VX: О-етил S-2-диизопропиламиноетил метил фосфонотиолат (CAS 50782-69-9);

2.CW кожни агенси за хемиско војување

а. Сулфурни отрови, како што се:

1. 2-хлороетилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);
2. Бис(2-хлороетил) сулфид (CAS 505-60-2);
3. Бис(2-хлороетилтио) метан (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-бис (2-хлороетилтио) етан (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-бис (2-хлороетилтио) н-пропан (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-бис (2-хлороетилтио) н-бутан (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-бис (2-хлороетилтио) -н-пентан (CAS 142868-94-8);
8. Бис (2-хлороетилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);
9. Бис (2-хлороетилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);

б. Луисити, како што се:

1. 2-хлорвинилдихлороарсин (CAS 541-25-3);
2. Трис (2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);
3. Бис (2-хлорвинил) хлороарсин (CAS 40334-69-8);

с. Азотни отрови, како што се:

1. HN1: бис (2-хлороетил) етиламин (CAS 538-07-8);
2. HN2: бис (2-хлороетил) метиламин (CAS 51-75-2);
3. HN3: трис (2-хлороетил) амин (CAS 555-77-1);

3.CW агенси за онеспособување, како што се:

а. 3-квинуклидинил бензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.CW дефолианти наменети за хемиско војување, како што се:

а. Бутил 2-хлоро-4-флуорофеноксиацетат (LNF);

б. 2,4,5-трихлорофеноксиоцетна киселина (CAS 93-76-5) измешана со 2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина (CAS 94-75-7)(Портокалов агенс (CAS 39277-47-9));

с. CW бинарни прекурсори и главни прекурсори, како што следува:

1. Алкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) фосфонилни дифлуориди, како што се:

DF: Метил фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);

2. О-алкил (Н или еднакво или помало од C₁₀, вклучувајќи циклоалкил) О-2 диалкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) – аминокетил алкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) фосфонити и соодветни алкилирани и протонирани протонски соли, како на пример:

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

QL: О-етил-2-ди-изопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);

3. Хлоросарин: О-изопропил метилфосфонохлоридат (CAS 1445-76-7);

4. Хлоросоман: О-пинаколил метилфосфонохлоридат (CAS 7040-57-5);

d. Солзавци, „Агенси за контрола на немири“, хемикалии со активни конституенти и комбинации од истите, вклучувајќи:

1. α-бромобензенацетонитрил бромбензолацетонитрил, (бромобензил пијанил) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-хлорофенил)метилен]пропанединитрил, (о-хлоробензилиденемалонитрил (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилацил хлорид (о -хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Дибенз-(b,f)-1,4-оксазефин, (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-хлоро-5,10 - дихидрофенарсазин, (фенарсазин хлорид), (Ладамсит) (DM) CAS 578-94-9);

6. N- нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);

Забелешка 1 ML7.d. не се однесува за солзавци или применува за „агенсите за контрола на нереди“ во посебни пакувања за лична самоодбрана.

Забелешка 2 ML7.d. не се применува за хемикалиите со активни конституенти и комбинации на истите утврдени и пакувани за производство на храна или за медицински цели.

e. Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за пирење на која било од следниве работи и посебно направени компоненти за истата:

1. Материјали или агенси утврдени во ML7.a., ML7.b. или ML7.d.; или

2. CW агенси изработени од прекурсори кои се утврдени во ML7.c.

f. Опрема за заштита и деконтаминација, посебно конструирана или модифицирана за воена употреба, компоненти и хемиски смеси, како што следува:

1. Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за одбрана против материјалите кои се наведени во ML7.a., ML7.b. или ML7.d. , и посебно конструирани компоненти за истата:

2. Посебно конструирана или модифицирана опрема за деконтаминација на предмети загадени со материјали кои се наведени во ML7.a. или ML7.b. и посебно конструирани компоненти за истата:

3. Хемиски смеси кои се посебно развиени или формулирани за деконтаминација на предмети загадени со материјали кои се наведени со ML7.a. или ML7 b.;

Забелешка : ML7.f.1.се однесува на:

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВАЛ/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

а. Единици за климатизација посебно конструирани или модифицирани за нуклеарно, биолошко или хемиско филтрирање;

б. Заштитна облека.

Напомена: За цивилни гас-маски, заштитна опрема и опрема за деконтаминација, види и во ставка 1A004 на Списокот со двојна употреба на ЕУ.

- г. Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за откривање или за идентификација на материјали кои се наведени во ML7.a., ML7.b. или ML7.d., и посебно конструирани компоненти за истата:

Забелешка ML 7.g. не се применува за лични дозомери за следење на зрачењето.

Напомена: Види и во ставка 1A004 на Списокот со двојна употреба на ЕУ.

- h. „Биополимери“ посебно конструирани или обработени за откривање или за идентификација на CW агенси кои се утврдени во ML7.b., и култури на посебни клетки кои се користат за производство на истите;

- i. „Биокатализатори“ за деконтаминација или за разградување на CW агенси и биолошки системи за истите, како што следува:

1. „Биокатализатори“ посебно направени за деконтаминација или за разградување на CW агенси кои се наведени во ML7.b. до кои е дојдено со насочена лабораториска селекција или со генетска манипулација на биолошките системи;
2. Биолошки системи кои содржат генетски информации специфични за производство на „биокатализаторите“ кои се утврдени во ML7.i.1., како што следува:

а. „Вектори за изразување“;

б. Вируси;

с. Култури на клетки.

Забелешка 1 ML7.b. и ML7.d. не се применува за следново:

а. Цијаноген хлорид (CAS 506-77-4). Види ставка 1C450.a.5 во Списокот со двојна употреба на ЕУ;

б. Цијанидводородна киселина (CAS 74-90-8);

с. Хлор (CAS 7782-50-5);

д. Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5). Види ставка 1C450.a.4 во Списокот со двојна употреба на ЕУ;

е. Дифосген (трихлорметил-хлороформат) (CAS 503-38-8);

ф. Не се употребува од 2004 година;

г. Ксилл бромид, орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);

h. Бензил бромид (CAS 100-39-0);

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

- i. Бензил јодит (CAS 620-05-3);*
- j. Бром ацетон (CAS 598-31-2);*
- k. Цијанген бромид (CAS 506-68-3);*
- l. Бром метилетилкетон (CAS 816-40-0);*
- m. Хлоро ацетон (CAS 78-95-5);*
- n. Етил јодацетат (CAS 623-48-3);*
- o. Јод ацетон (CAS 3019-04-3);*
- p. Хлоротиурин (CAS 76-06-2). Види ставка 1C450.a.7. во Списокот со двојна употреба на ЕУ.*

Забелешка 2 Културите на клетките и биолошките системи наведени во ML7.h. и ML7.i.2. се исклучуваат и наведените потставки не се применуваат за клетки или биолошки системи за цивилни цели, како што се земјоделските, фармацевтските, медицинските, ветеринарните, еколошките системи, системите за управување со отпадот или системите во прехранбената индустрија.

ML8 „Енергетски материјали“ и сродни супстанции, како што следува:

Напомена 1. Види и во ставка 1C011 на Списокот со двојна употреба на ЕУ.

Напомена 2. За полнења и уреди, видете ML4 и ставка 1A008 од Списокот со двојна употреба на ЕУ.

Технички забелешки

- 1. За целите на ML8, смеса се однесува на составот од две или повеќе супстанции со најмалку една супстанција од оние кои се наведени во потставките на ML8.
- 2. Со овој список се контролира секоја супстанција наведена во потставките на ML8 дури и кога се користи за барање кое се разликува од барањето кое е наведено. (На пример, TAGN првенствено се користи како експлозив, но може да се користи и како гориво или како оксидатор.)

а. „Експлозивни“, како што следува, и смеси на истите:

- 1. ADNBF (аминодинитробензофуоксан или 7-амино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид) (CAS 97096-78-1);
- 2. BNCP (цис-бис (5-нитроетразолато) тетра амин-кобалт (III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);
- 3. CL-14 (диамино динитробензофуоксан или 5,7-диамино- 4,6-динитробензофуразан-1-оксид) (CAS 117907-74-1);
- 4. CL-20(HNIWили хексанитрохексаазаизовуртзитан) (CAS 135285-90-4); хлатрати на CL-20 (види и ML8.g.3 и g.4 за неговите „прекурсори“);
- 5. CP (2-(5-цијанотетразолато) пента амин-кобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);
- 6. ДАДЕ (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7) (CAS 145250-81-3);

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

7. DATB (диаминотринитробензе) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);
9. DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM(3,3'-диамино-2,2',4,4',6,6'-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);
12. Фуразани, како што следува:
 - a. DAAOF (диаминоазоксифуразан);
 - b. DAAzF (диаминоазофуран) (CAS 78644-90-3);
13. HMX и деривати (види и ML8.g.5. за неговите „прекурсори“), како што следува:
 - a. HMX(циклотетраметилентетранитрамин,октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрацин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраза-циклооктан, октоген или октогенеин) (CAS 2691-41-0);
 - b. дифлуороамирани аналогии на HMX;
 - c. К-55 (2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетразабицикло [3,3,0]-октанон-3, тетранитросемигликурил или кето-бицикликчен HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (хексанитроадаматан) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);
16. Имидазоли, како што следува:
 - a. BNNI (Октахидро-2,5-бис(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол;
 - b. DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);
 - c. FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);
 - d. NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);
 - e. PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);
17. NTNMI (1-(2-нитротриазоло)-2-динитрометилен хидразин);
18. NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-еден) (CAS 932-64-9);
19. Полинитрокубани со повеќе од четири нитро групи;
20. PYX (2,6-бис(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);
21. RDX и деривати, како што следува:
 - a. RDX (циклотриметиленетринитрамин, циклонит, Т4, хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин, 1,3,5-тринитро-1,3,5-триаза-циклохексан, хексоген или хексогин) (CAS 121-82-4);
 - b. Кето-RDX (К-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триаза-циклохексанон) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (триаминогванидиннитрат (CAS 4000-16-2);
23. TATB (триаминотринитробензол) (CAS 3058-38-6) (види и ML8.g.7 за прекурсори на истиот);

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

24. TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуорамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);
25. Тетразоли, како што следува:
- a. NTAT (нитротриазол аминотетразол);
 - b. NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
26. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (види и ML8.g.6. за „прекурсори“ на истиот);
28. TNAZ (1,3,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (види и ML8.g.2. за „прекурсори“ на истиот);
29. TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино[4,5-d]пиридазин (CAS 229176-04-9);
31. Триазини, како што следува:
- a. DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-с-триазин) (CAS 19899-80-0);
 - b. NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);
32. Триазоли, како што следува:
- a. 5-азидо-2-нитротриазол;
 - b. ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразио-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);
 - c. ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);
 - d. BDNTA ([бис-динитротриазол]амин);
 - e. DBT (3,3'-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);
 - f. DNBT (динитробистриазол) (CAS 70890-46-9);
 - g. Не се употребува од 2010 година;
 - h. NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5-динитротриазол);
 - i. PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);
 - j. TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);
33. Секој експлозив кој не е наведен на друго место во ML8.a. и кој има:
- a. Брзина на детонација од поголема од 8,700 m/s, при максимална густина или
 - b. Притисок на детонација кој надминува 34 GPa (340 kbar);
34. Други органски експлозиви кои не се наведени на друго место во ML8.a. и кои :
- a. Произведуваат детонациски притисоци од 25 GPa (250 kbar) или повеќе и
 - b. Остануваат стабилни на температури од 523K (250C) или повисоки за периоди од пет минути или подолго;
- b. „Пропулзиви“, како што следува:

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

1. Секој цврст „пропулзив“ од класа 1.1 на Обединетите нации (ОН) со теоретски специфичен импулс (во стандардни услови) од над 250 секунди за неметализирани или над 270 секунди за алуминизирани состави;
2. Секој цврст „пропулзив“ од класа 1.3 на Обединетите нации (ОН) со теоретски специфичен импулс (во стандардни услови) од над 230 секунди за нехалогенизирани, 250 секунди за неметализирани и 266 секунди за метализирани состави;
3. „Пропулзиви“ со константа на силата која е поголема од 1,200 kJ/kg;
4. „Пропулзиви“ кои можат да издржат стабилна линеарна стапка на горење од над 38 mm/s при стандардни услови (мерено во вид на единствена инхибирана низа) на притисок од 6,89 MPa (68,9 bar) и 294K (21°C);
5. „Пропулзиви“ со еластомерски модифицирана лиена двојна основа (EMCDB) со продолжено дејство при максимално напрегнување од повеќе од 5% на 233K (– 40°C);
6. Секој „пропулзив“ кој содржи супстанции кои се наведени во ML8.a.
7. „Пропулзиви“ кои не се наведени на друго место во Заедничкиот воен список на ЕУ, посебно создадени за воена употреба;
- с. „Пиротехника“, горива и сродни супстанции, како што следува, и смеси од истите:
 1. Авионски горива посебно направени за воени цели;
Забелешка Авионските горива наведени во ML8.с.1. се готови производи, не нивни конституенти.
 2. Алан (алуминиум хидрид) (CAS 7784-21-6);
 3. Карборани; декарборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и нивни деривати;
 4. Хидразин и деривати, како што следува (види и ML8.d.8 и d.9 за оксидирачки деривати на хидразин):
 - a. Хидразин (CAS 302-01-2) во концентрации од 70% или повеќе;
 - b. Монометил хидразин (CAS 60-34-4);
 - c. Симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);
 - d. Несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);*Забелешка* ML8.с.4.a. не се применува за „смеси“ од хидразин кои се посебно создадени за контрола на корозија.
 5. Метални горива во форма на честички, било да се сферни, атомизирани, сфероидни, во вид снегулки или мелени, произведени од материјал кој содржи 99 % или повеќе од следново:
 - a. Метали и смеси на истите, како што следува:
 1. Берилиум (CAS 7440-41-7) со големина на честички помала од 60 µm;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

2. Железен прашок (CAS 7439-89-6) со големина на честички од 3 μm или помалку, произведен со редукција на железен оксид со водород;

b. Смеси кои содржат некоја од следниве работи:

1. Циркониум (CAS 7440-67-7), магнезиум (CAS 7439-95-4) или легури на истите со големина на честички помала од 60 μm или
2. Горива од бор (CAS 7440-42-8) или бор карбид (CAS 12069-32-8) со чистота од 85% или повеќе и со големина на честички помала од 60 μm ;

Забелешка 1 ML8.c.5. се применува за експлозиви и горива, без разлика дали наведените метали или легури се врзуваат во алуминиум, магнезиум, циркониум или берилиум или не.

Забелешка 2 ML8.c.5.b. се применува само за метални горива во форма на честички кога се мешаат со други супстанции за да формираат смеси за воени цели како течни или густы горива, цврсти горива или пиротехнички смеси.

Забелешка 3 ML8.c.5.b.2. не се применува за бор и бор карбид збогатен со бор-10 (20% или повеќе од вкупната содржина на бор-10).

6. Воени материјали кои содржат згуснувачи за хидрокарбонски горива, посебно наведени за употреба во фрлачи на пламен или запаливи муниции, како што се метални стеарати или палмати (на пр, октал (CAS 637-12-7)) и згуснувачите M1, M2, и M3;
7. Перхлорати, хлорати и хромати измешани со метален прашок или други компоненти на високо енергетско гориво;
8. Сферичен алуминиумски прашок (CAS 7429-90-5) со големина на честички од 60 μm или помала, произведен од материјал со содржина на алуминиум од 99 % или повеќе;
9. Титан субхидрид (TiH_n) со стехиометрија стоихиометрија еквивалентна на $n = 0,65$ до 1,68.

d. Оксидатори и смеси на истите, како што следува:

1. ADN (амониум динитрамид или SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (амониум перхлорат) (CAS 7790-98-9);
3. Соединенија составени од флуор и некоја од следниве работи:
 - a. Други халогени;
 - b. Кислород или
 - c. Азот;

Забелешка 1 ML8.d.3 не се применува за хлор трифлуорид (CAS 7790-91-2).

Забелешка 2 ML8.d.3 не се применува за азот трифлуорид во гасовита состојба (CAS 7783-54-2).

4. DNAD (1,3-динитро-1,3-дiazетидин) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (хидроксиламониум нитрат) (CAS 13465-08-2);

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

6. HAP (хидроксиламониум перхлорат) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (хидразиниум нитроформат) (CAS 20773-28-8);
8. Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);
9. Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);
10. Течни оксидатори кои се состојат или кои содржат инхибирана азотна киселина што испушта црвен чад (IRFNA) (CAS 8007-58-7);
Забелешка ML8.d.10 не се применува за неинхибирана запалива азотна киселина што испушта црвен чад.
- e. Средства за поврзување, пластификатори, мономерни и полимери, како што следува:
 1. АММО (азидометилметилоксетан и негови полимери) (CAS 90683-29-7) (види и ML8.g.e.1 за негови „прекурсори“);
 2. ВАМО (бисазидометилоксетан и негови полимери) (CAS 17607-20-4) (види и ML8.g.1 за негови „прекурсори“);
 3. BDNPA (бис (2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);
 4. BDNPF (бис (2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);
 5. BTTN (бутанетриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (види и ML8.g.8 за негови „прекурсори“);
 6. Енергетски мономерни, пластификатори или полимери, посебно направени за воена употреба и кои содржат нешто од следново:
 - a. Нитро групи;
 - b. Азидо групи;
 - c. Нитратни групи;
 - d. Нитраза групи или
 - e. Дифлуороамино групи;
 7. FАMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и негови полимери;
 8. FEFO (бис-(2-флуоро-2,2-динитроетил) формал) (CAS 17003-79-1);
 9. FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);
 10. FPF-3(поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксапентан оксапентан-1,7-диол формал);
 11. GAP (глицилдилазид полимер) (CAS 143178-24-9) и негови деривати;
 12. НТРВ (хидроксилно завршен полибутадиен) со хидроксилна функционалност еднаква или поголема од 2,2 и помала или еднаква на 2,4, вредност на хидроксилот помала од 0,77 meq/g и вискозност еднаква или помала од 47 поази на 30 °C (CAS 69102-90-5);
 13. Поли(епихлорохидрин) со функционални алкохол групи со молекуларна маса помала од 10.000, како што следува:
 - a. Поли(епихлорохидриндиол);

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

б. Поли(епихлорохидринтриол)

14. NENA (соединенија на нитратетилнитрамин) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 85954-06-9);
15. PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратметил оксиран) (CAS 27814-48-8);
16. Поли-NIMMO (поли нитратометилметилоксетан) или поли-NMМО (поли [3-Нитратометил-3-метилоксетан]) (CAS 84051-81-0);
17. Полинитроортокарбонати;
18. TVORA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси] пропан или трис винокси пропан адукт) (CAS 53159-39-0).

f. „Адитиви“, како што следува:

1. Основен бакарен салицилат (CAS 62320-94-9);
2. ВНЕГА (бис-(2-хидроксиетил) гликоламид) (CAS 17409-41-5);
3. ВНО (бутадиеннитрилоксид);
4. Фероценски деривати, како што следува:
 - a. Бутацен (CAS 125856-62-4);
 - b. Катоцен (2,2-бис-етилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);
 - c. Фероцен карбоксилни киселини кои вклучуваат:
Фероценова карбоксилна киселина (CAS 1271-42-7),
1,1'-Фероцендикарбоксилна киселина (CAS 1293-87-4);
 - d. n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);
 - e. Други адуктирани деривати на полимер фероцен;
5. Оловен бета-ресорцилат (CAS 20936-32-7);
6. Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);
7. Олово-бакарни хелати на бета-ресорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);
8. Оловен малеат (CAS 19136-34-6);
9. Основен салицилат (CAS 15748-73-9);
10. Оловен станат (CAS 12036-31-6);
11. МАРО (трис-1-(2-метил)азиридирил фосфин оксид) (CAS 57-39-6);
ВОВВА 8 (бис(2-метил азиридирил) 2-(2-хидроксипропанокси)
пропиламино фосфин оксид); и други деривати на МАРО;
12. Метил ВАРО (бис(2-метил азиридирил) метиламино фосфин оксид)
(CAS 85068-72-0);
13. N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);
14. 3-Нитраза-1,5-пентан диизоцијанат (CAS 7406-61-9);
15. Агенси за органо-метално соединување, како што следува:
 - a. Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато-титанат (CAS 103850-22-2); познат и како титан IV, 2,2[бис 2-пропенolato-

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

метил, бутанолато, трис (диоктил) фосфато] (CAS 110438-25-0);
или LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. Титан IV, [(2-пропенолато-1) метил, n-пропанолатометил]
бутанолато-1, трис[диоктил] пирофосфат или KR3538;

c. Титан IV, [(2-пропенолато-1)метил, n-пропанолатометил]
бутанолато-1, трис(диоктил)фосфат;

16. Полицијанодифлуороаминоетиленоксид;

17. Полифункционални азиридински амиди со изофталски, тримезични (ВІТА или бутилен имин тримесамид), изоцианурски или триметиладипски главностолбни структури и 2-метил или 2-етил супституции на азиридински прстен;

18. Пропиленеимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8);

19. Суперфин железен оксид (Fe_2O_3) (CAS 1317-60-8) со специфичен површински дел со над $250 \text{ m}^2/\text{g}$ и просечна големина на честички од 3,0 nm или помала;

20. ТЕРАН (тетраетиленпентааминеакрилонитрил) (CAS 68412-45-3);
цианоетилски полиамини и нивни соли;

21. ТЕРАНОЛ (тетраетиленпентааминакрилонитрилеглицидол) (CAS 68412-46-4);
цианоетилски полиамини адуктирани со глицидол и нивни соли;

22. ТРВ (трифенил бизмут) (CAS 603-33-8).

g. „Прекурсори“, како што следува:

Напомена: Во ML8.g., упатувањата се однесуваат на „енергетски материјали“ произведени од наведените супстанции.

1. ВСМО (бисхлорметилсексетан) (CAS 142173-26-0) (види и ML8.e.1 и e.2);

2. Динитроазетидин-t-бутилска сол (CAS 125735-38-8) (види и ML8.a.28);

3. НВІW (хексабензилхексаазаисовурцитан) (CAS 124782-15-6) (види и ML8.a.4);

4. ТАІW (тетраацетилдибензилхексаазаисовурцитан) (види и ML8.a.4.)
(CAS 182763-60-6);

5. ТАТ (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7,-тетрааза цикло-октан) (CAS 41378-98-7) (види и ML8.a.13.);

6. 1,4,5,8-тетраазадекалин (CAS 5409-42-7) (види и ML8.a.27.);

7. 1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (види и ML8.a.23);

8. 1,2,4-трихидроксипутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (види и ML8.e.5.).

Забелешка 1 ML8 не се применува за следниве супстанции, освен ако не се во соединение или во смеса со „енергетскиот материјал“ наведен во ML8.a или со металните прашоци во ML8.c.:

a. Амониум пикрат (CAS 131-74-8);

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

- b. Црн барут;
- c. Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7);
- d. Дифлуорамин (CAS 10405-27-3);
- e. Азотен скроб (CAS 9056-38-6);
- f. Калиум нитрат (CAS 7757-79-1);
- g. Тетранитроафталин;
- h. Тринитроанисол;
- i. Тринитроафтален;
- j. Тринитроксиден;
- k. N-пиридион; 1-метил-2-пиридион (CAS 872-50-4);
- l. Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);
- m. Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7);
- n. Триетилалуминиум (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминиум (TMA) (CAS 75-24-1) и други пирофорски метални алкили и арили на литиум, натриум, магнезиум, цинк или бор;
- o. Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0);
- p. Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-тринитротолуен (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. Пентаеритритолтетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и примарни експлозиви или барутно-запалувачки состави кои содржат азиди или азидни комплекси;
- u. Триетиленгликолдинитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);
- v. 2,4,6-тринитроресорцинол (стифнична киселина) (CAS 82-71-3);
- w. Диетилдифенил уреа (CAS 85-98-3); диметилдифенил уреа (CAS 611-92-7); метилетилдифенил уреа [Централити];
- x. N,N-дифенилуреа (несиметрична дифенилуреа) (CAS 603-54-3);
- y. Метил-N,N-дифенилуреа (метил несиметрична дифенилуреа) (CAS 13114-72-2);
- z. Етил-N,N-дифенилуреа (етил несиметрична дифенилуреа) (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-Нитродифениламин (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
- bb. 4-Нитродифениламин (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

dd. Нитрогванидин (CAS 556-88-7) (види и во ставка IC011.d. во Списокот со двојна употреба на ЕУ).

Забелешка 2 ML8 не се применува за амониум перхлорат (ML8.d.2.) и NTO (ML8.a.18.), специјално обликувани и создадени за уреди за производство на гас за цивилна употреба и ги имаат сите следни карактеристики:

- a. Во соединение или во смеса се со неактивни терморегулациски врзива или пластификатори;*
- b. Содржат максимум 80 % амониум перхлорат (ML8.d.2.) од масата на активната материја;*
- c. Содржат 4 g NTO или помалку (ML8.a.18.) и*
- d. Имаат сопствена маса помала од 250 g.*

ML9 Воени бродови (површински или подводни), особено поморска опрема, прибор, составни делови и други површински бродови, како што се:

Напомена: За опрема за наведување и навигација, види ML11.

a. Бродови и составни делови, како што следи:

1. бродови (површински или подводни) посебно конструирани или модифицирани за воена употреба, без оглед на моментната состојба на поправка или на оперативната состојба и без оглед на тоа дали содржат или не содржат системи за оружје или оклоп, како и трупови или делови од трупови за наведените бродови и составни делови за истите, посебно конструирани за воена употреба;

2. Површински бродови, освен оние определени во ML9.a.1., кои имаат која било од следните карактеристики, прицврстени или интегрирани во бродот:

a. Автоматско оружје со калибар од 12,7 mm или повеќе, определено во ML1, или оружје, определено во ML2., ML4., ML12. или ML19., или „рамки“ или поткрепа за такво оружје;

Техничка забелешка

„Рамки“ се однесува на основите врз кои е поставено оружјето или за структурно зајакнување со цел монтирање на оружјето.

b. Системи за регулирање на огненото дејство, определени во ML5.;

c. Ги имаат сите следни карактеристики:

1. „Хемиска, биолошка, радиолошка и нуклеарна (ХБРН) заштита“; и
2. „Систем за претходно миене или целосно миене“ наменет за деконтаминациски цели; или

Технички забелешки

1. „СБРН заштита“ е автономен внатрешен простор со карактеристики како што се прекумерен притисок, изолација на системи за вентилација, ограничени вентилационски отвори со СБРН филтри и ограничени пристапни точки за персонал, вклучувајќи меури од воздух.

2. „Систем за претходно миене или целосно миене“ е систем за

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

прскање на морска вода, кој е во можност истовремено да ја мокри надворешната надградба и палубите на бродот.

d. Активни системи за противмерки на оружје определени во ML4.b., ML5.c. или ML11.a. и имаат некои од следните карактеристики:

1. „CBRN заштита“;
2. Труп и надградба, посебно конструирани за да се намали површината на радарскиот пресек;
3. Уреди за намалување на топлинскиот потпис (на пр. систем за ладење на издувните гасови), со исклучок на тие посебно конструирани за да ја зголемуваат целокупната ефикасност на електрична централа или да го намалуваат еколошкото влијание; или
4. Систем за демагнетизирање конструиран за да го намали магнетниот потпис на целиот брод;

b. Мотори и погонски системи, како што следува, посебно конструирани за воена употреба и чии составни делови се, исто така, конструирани за воена употреба:

1. Дизел мотори посебно конструирани за подморници и кои ги имаат сите следни карактеристики:
 - a. Моќност од 1,12 MW (1500) или повеќе; и
 - b. Ротирачка брзина од 700 rpm или повеќе;
2. Електрични мотори посебно конструирани за подморници и кои ги имаат сите следни карактеристики:
 - a. Моќност поголема од 0,75 MW (1000 hp);
 - b. Брзо движење на назад;
 - c. Ладење со точност; и
 - d. Целосно затворени;
3. Немагнетски дизел мотори кои ги имаат сите следни карактеристики:
 - a. Моќност од 37,3 kW (50 hp) или повеќе; и
 - b. Немагнетна содржина од над 75% од вкупната маса;
4. „Погонски системи независни од воздухот“ (AIP) посебно конструирани за подморници;

Техничка забелешка

„Погон независен од воздухот“ (AIP) овозможува подморница која се наоѓа под вода да направи да функционира погонскиот систем без пристап до атмосферски кислород, подолго време од тоа што би го овозможиле батериите. За целите на ML9.b.4., AIP не вклучува нуклеарната енергија.

- c. Уреди за подводна детекција посебно конструирани за воена употреба, контроли за истите и нивни составни делови посебно конструирани за воена употреба; .
- d. Мрежи за подморници и торпеда, посебно конструирани за воена употреба;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

- e. Не се користи од 2003 година;
- f. Пенетратори во труп и конектори посебно конструирани за воени цели, со што се овозможува интеракција со опрема инсталирана надвор од пловниот објект и нивни составни делови посебно конструирани за воена употреба;

Забелешка ML9.f. опфаќа конектори за пловни објекти од едно проводнички, повеќе проводнички, коаксијален или брановоден вид и пенетратори во труп за пловни објекти, од кои и двата се способни да останат непропустливи на истекување од надвор и со задржување на потребните карактеристики на морски длабочини од повеќе од 100m; и фибер-оптички конектори и оптички пенетратори во труп посебно конструирани за трансмисија на „ласерски“ зрак без оглед на длабочината. ML9.f. не опфаќа пенетратори во труп со вообичаено пропулзивна (погонска) осовина и пенетратори со хидродинамична контролна прачка.

- g. Бесшумни лежишта кои имаат некои од следните карактеристики, нивни составни делови и опрема која содржи такви лежишта, посебно конструирани за воена употреба:

1. Гасна или магнетска суспензија;
2. Активни контроли за потписот; или
3. Контроли за прикривање на вибрациите.

ML10 „Летало“, „возила кои се полесни од воздухот“, Воздушни возила без екипаж („UAVs“), аеромотори и опрема за „летала“, сродна опрема и компоненти, посебно конструирани или модифицирани за воена употреба, како што следува:

Напомена: За опрема за наведување и навигација, види ML11.

- a. „Летала“ со пилот и „возила кои се полесни од воздухот“ и посебно конструирани компоненти за истите;
- b. Не се користи од 2011 година;
- c. Воздушни возила без екипаж и сродна опрема како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:
1. „UAVs“, воздушни возила со далечинско пилотирање (RPVs), автономни програмни возила и „возила кои се полесни од воздухот“;
 2. Лансери, опрема за поправка и опрема за поддршка од земја;
 3. Опрема конструирана за командување или контрола;
- d. Погонски аеромотори и посебно конструирани компоненти за истите;
- e. Опрема за полнење гориво во воздух, посебно конструирана или модифицирана за некои од следните карактеристики и посебно конструирани компоненти за истите:
1. „Летала“ определени во ML10.a.; или
 2. Воздушни возила без екипаж определени во ML10.c.;
- f. „Земска опрема“ посебно конструирана за летала определени во ML10.a. или аеромотори определени во ML10.d.;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Техничка забелешка

„Земска опрема“ вклучува опрема за полнење под притисок и опрема посебно конструирана за олеснување на операции во ограничени простори.

g. Опрема за преживување на екипажот, опрема за безбедност на екипажот и други уреди за евакуација, кои не се определени во ML10.a., конструирани за „летала“ определени во ML10.a.;

Забелешка ML10.g. не ги контролира шлемовите на екипажот во леталата кои не ја вклучуваат опремата определена во Заедничката воена листа на ЕУ или кои имаат рамки или монтажни елементи на опремата.

Напомена: За шлемови види, исто така, ML13.c.

h. Падобрани, параглајдери и сродна опрема како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

1. Падобрани кои не се определени на друго место во Заедничката воена листа на ЕУ;
2. Параглајдери
3. Опрема посебно конструирана за падобрани на голема височина (на пр. одела, посебни шлемови, системи за дишење, опрема за навигација);

i. Опрема за контролирано отворање или системи за автоматско пилотирање, конструирани за падобрански товари.

Забелешка 1 ML10.a. не контролира „летала“ и „возила кои се полесни од воздухот“ или варијанти на наведените „летала“ посебно конструирани за воена употреба и кои ги имаат сите следни карактеристики:

- a. Не се борбени летала
- b. Не се конфигурирани за воена употреба и не се снабдени со опрема или со приклучоци посебно конструирани или модифицирани за воена употреба; и
- c. Одобрени се за цивилна употреба од власта за цивилна воздушна пловидба во земја-членка на ЕУ или во земја-учесник на Васернаарскиот аранжман.

Забелешка 2 ML10.d. не се применува за:

- a. Аеромотори конструирани или модифицирани за воена употреба, одобрени за употреба како „цивилно летало“ од власти за цивилна воздушна пловидба во земја-членка на ЕУ или во земја-учесник на Васернаарскиот аранжман или посебно конструирани компоненти за истите;
- b. Клипни мотори или посебно конструирани компоненти за истите, со исклучок на оние кои се посебно конструирани за „UAVs“.

Забелешка 3 За целите на ML10.a. и ML10.d., за посебно конструирани компоненти и сродна опрема за невоено „летало“ или аеромотори модифицирани за воена употреба се однесува само на наведените

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

воени компоненти и на соодветната воена опрема која е потребна за извршување на модификацијата за воена употреба.

Забелешка 4 За целите на ML10.a., воена опрема вклучува: борба, воено разузнавање, напад, воена обука, логистичка поддршка, и транспорт на трупи и скокање со падобран или воена опрема.

Забелешка 5 ML10.a. не се применува за „летала“ кои ги исполнуваат некои од следните карактеристики:

- a. Произведени се за прв пат пред 1946 година;
- b. Не вклучуваат предмети наведени во Општата воена листа на ЕУ, освен ако предметите се неопходни за исполнување на стандардите за безбедност или проверка на воздушна пловност на земја-членка на ЕУ или земја-учесник на Васернаарскиот аранжман или посебно конструирани компоненти за истите;
- c. Не вклучуваат оружје определено во Општата воена листа на ЕУ, освен ако се неупотребливи и не можат да бидат вратени во функција.

ML11 Електронска опрема, „вселенски брод“ и посебно конструирани компоненти кои не се контролираат на друго место на Единствениот воен список на ЕУ, како што следува:

- a. Електронска опрема посебно конструирана за воена употреба и посебно конструирани компоненти за истата;

Забелешка ML11.a. вклучува:

- a. Електронска опрема за преземање противмерки и електронска опрема за преземање против-противмерки (т.е. опрема конструирана за внесување надворешни или погрешни сигнали во радарски или радиокомуникациски приемници или за попречување на друг начин на приемот, функционирањето или ефикасноста на електронските приемници на непријателот вклучувајќи опрема за преземање противмерки за истите), вклучувајќи опрема за создавање пречки или противпречки;
- b. Фреквентно агилни цевки;
- c. Електронски системи или опрема конструирани или за надзор и следење на електромагнетниот спектар за воено разузнувачки или безбедносни цели или за дејствување против наведениот надзор и следење;
- d. Подводни противмерки, вклучувајќи опрема за создавање акустични и магнетни пречки и за залажување, опрема конструирана за внесување надворешни или погрешни сигнали во сонарни приемници;
- e. Опрема за безбедност при обработка на податоци, опрема за безбедност на податоци и опрема за безбедност на преносни и сигнални линии, кои користат шифрирани процеси;
- f. Опрема за идентификација, потврдување и внесување шифри и опрема за управување со шифри, производство и дистрибуција;
- g. Опрема за наведување и навигација;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

h. Опрема за дигитален пренос на томосферска радио комуникација;

i. Дигитални демодулатори посебно конструирани за сигнали за разузнавање;

j. „Автоматски командни и контролни системи“.

Напомена: За „софтвер“ поврзан со воен „софтверски“ дефинирано радио (SDR), види ML21.

b. Опрема за блокирање на глобални сателитски системи за навигација (GNSS) и посебно конструирани компоненти за истата;

c. „Вселенски брод“ посебно конструиран или модифициран за воена употреба, и компоненти на „вселенски брод“ конструирани за воена употреба.

ML12 Кинетичко-енергетски системи на оружје со голема брзина и сродна опрема, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

a. Кинетичко-енергетски системи на оружје посебно конструирани за деструкција или за отповикување на мисијата кон целта;

b. Посебно конструирани средства за тестирање и проценување и тест-модел, вклучувајќи инструменти за дијагностицирање и цели, за динамично тестирање на проектили и системи со кинетичка енергија.

Напомена: За системи на оружје кои употребуваат поткалибарска муниција или користат единствено хемиски погон и муниција за истите, види од ML1 до ML4.

Забелешка 1 ML12 ги опфаќа следниве работи кога се посебно конструирани за системи на оружје со кинетичка енергија:

a. Лансирно-погонски системи со способност за забрзување на маси потешки од 0,1 g до брзини од над 1,6 km/s, поединечно или во вид брза стрелба;

b. Опрема за производство на погонска енергија, електрична заштита, акумулирање енергија, термичко регулирање, кондиционирање, приклучување или ракување со гориво; и електрична опрема за интерактивно поврзување на функциите за снабдување со енергија, огнено оружје и други оклопни кули на електричен погон;

c. Системи за лоцирање и следење цели, контрола на стрелба или проценка на штети;

d. Системи за диригирано трагање по цели, наведување или менување на правецот (странично забрзување) за проектили.

Забелешка 2 ML12 контролира системи на оружје кои користат некој од следниве начини на пропулзија:

a. Електромагнетско;

b. Електротоплинско;

c. Плазма;

d. Лесен гас; или

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

е. Хемиско (кога се користи во комбинација со кое било од горенаведените средства).

ML13 Оклопна или заштитна опрема и конструкции и компоненти, како што следува:

a. Оклопна плоча како што следува:

1. Произведена во согласност со воен стандард или спецификација; или
2. Погодна за воена употреба;

Забелешка: *За телесен оклоп види ML13.d.2.*

b. Конструкции од метални или неметални материјали или комбинации на истите посебно конструирани за обезбедување балистичка заштита на воени системи и посебно конструирани компоненти за истите;

c. Шлемови произведени според воени стандарди или спецификации или споредливи национални стандарди, и посебно конструирани компоненти за истите (т.е. школката на шлемот, поставата и ублажувачките перничина);

d. Телесен оклоп и заштитна облека и компоненти за истите, како што следува:

1. Лесен телесен оклоп или заштитна облека, произведени според воени стандарди или спецификации или еквивалентно на нив и посебно конструирани компоненти за истите;

Забелешка *За целите на ML13.d.1., воени стандарди или спецификации вклучуваат, најмалку, спецификации за заштита од фрагменти*

2. Тешки телесни оклопни плочи кои обезбедуваат балистичка заштита еднаква или поголема од ниво III ((NIJ 0101.06, јули 2008 година) или национални еквиваленти.

Забелешка 1 *ML13b. вклучува материјали посебно дизајнирани за формирање експлозивно-реактивен оклоп или за изградба на воени засолништа.*

Забелешка 2 *ML13.c. не контролира конвенционални челични шлемови, ниту модифицирани или конструирани за прифаќање, ниту опремени со помошен уред од како било вид.*

Забелешка 3 *ML13.c. и d. не контролира шлемови, телесен оклоп или заштитна облека кога го придружуваат корисникот за негова лична заштита.*

Забелешка 4 *Единствените шлемови што се контролираат со ML13. кои се посебно конструирани за лица кои деактивираат бомби се оние кои се посебно конструирани за воена употреба.*

Напомена 1 *Види и во ставка 1A005 на Списокот за двојна употреба на ЕУ.*

Напомена 2 *За „фиброзни или влакнести материјали“ кои се користат за производство на телесен оклоп и шлемови, види ставка 1C010 на Списокот за двојна употреба на ЕУ.*

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ML14 „Специјализирана опрема за воена обука“ или за симулирање воени сценарија, симулатори посебно конструирани за обука за употреба на кое било огнено вооружување или оружје кое се контролира со ML 1 или ML 2 и посебно конструирани компоненти и прибор за истите.

Техничка забелешка

Изразот „специјализирана опрема за воена обука“ опфаќа воени видови симулатори за напад, симулатори за оперативни летови, симулатори за радарски цели, генератори на радарски цели, уреди за обука за ракување со огнено оружје, симулатори за водење противподморничка војна, симулатори на летање (вклучувајќи центрифуги за обука на пилоти/астронаути), радарски симулатори, симулатори за летање на слепо, симулатори за навигација, симулатори за лансирање проектили, опрема за цели, далечински водени „летала“, симулатори за вооружување, симулатори за бестилотни „летала“, мобилни единици за обука и опрема за обука за копнени воени операции.

Забелешка 1 ML14 вклучува системи за генерирање слики и интерактивни системи за симулатори кога се посебно конструирани или модифицирани за воена употреба.

Забелешка 2 ML14 не контролира опрема која е посебно конструирана за обука за употреба на ловечки или на спортски оружја.

ML15 Опрема за снимање или за преземање противмерки, како што следува, посебно конструирана за воена употреба и посебно конструирани компоненти и прибор за истата:

- a. Рекордери и опрема за обработка на слики;
- b. Камери, фотографска опрема и опрема за развивање филмови;
- c. Опрема за засилување на слики;
- d. Опрема за инфрацрвено или топлоотно снимање;
- e. Радарско-сензорска опрема за снимање;
- f. Опрема за преземање противмерки или за преземање против-противмерки за опремата која се контролира од ML 15.a. до ML 15.e.

Забелешка ML15.f. опфаќа опрема конструирана за деградирање на работата или ефикасноста на системите за воено снимање или за минимизирање на наведените ефекти за деградирање.

Забелешка 1 Во ML15, изразот посебно конструирани компоненти ги опфаќа следниве работи кога се посебно конструирани за воена употреба:

- a. Цевки за конвертер на инфрацрвени слики;
- b. Цевки за зајакнувачот на слика (поинакви од првата генерација);
- c. Микроканалски плочи
- d. Цевки за телевизиски камери кои работат на мало светло;
- e. Детекторски антенски решетки (вклучувајќи системи за електронско меѓуповрзување или очитување);
- f. Пироелектрични цевки за телевизиски камери;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

g. Системи за ладење на системите за снимање;

h. Електрични активирани кондензатори од фотохромски или електрооптички вид со брзина на затворање помала од 100 μ s, освен во случај на кондензатори кои претставуваат суштински дел на камера со голема брзина;

i. Фибер-оптички инвертори на слика;

j. Сложени полупроводнички фотокатоди

Забелешка 2 ML15 не контролира „прва генерација цевки за засилување на слика“ или опрема посебно конструирана за вградување „цевки за засилување на слика од прва генерација“.

Забелешка: За статусот на нишаните за оружја во кои се вградени „цевки за засилување на слика од прва генерација“ види ставки ML1, ML2 и ML5.a.

Забелешка: Види и ставки 6A002.a.2 и 6A002.b. во Списокот за двојна употреба на ЕУ.

ML16 Отковки, одливки и други незавршени производи кои се посебно конструирани за некој од производите кои се контролираат со ML1 до ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 и ML19.

Забелешка ML16. се применува за незавршени производи кога тие се препознатливи по составот на материјалот, геометријата или функцијата.

ML17 Разна опрема, материјали и „библиотеки“, како што следува и посебно конструирани компоненти за истите:

a. Независна апаратура за нуркање и подводно пливање, како што следува:

1. Апаратура со затворени или полузатворени кола (за повторно воспоставување на дишење) посебно конструирана за воена употреба (т.е. посебно конструирана за да биде немагнетна);
2. Посебно конструирани компоненти кои се употребуваат при претворање на апаратура со отворени кола во апаратура за воена употреба;
3. Предмети конструирани само за воена употреба со независна апаратура за нуркање и подводно пливање;

b. Градежна опрема посебно конструирана за воена употреба;

c. Составни делови, премази и третмани за прикривање карактеристики, посебно конструирани за воена употреба;

d. Теренска инженерска опрема посебно конструирана за употреба во борбена зона;

e. „Роботи“, контролори на „роботи“ и „крајни ефектори“ на „роботи“ кои имаат некоја од следниве карактеристики:

1. Посебно конструирани за воена употреба;
2. Средства кои се вградуваат за заштита на хидраулични линии против пробивања од надвор предизвикани од балистички фрагменти (на пр. вградувачки самозапаливи линии) и конструирани за употреба на хидраулични течности со точки на палење повисоки

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

од 839 K (566 °C); или

3. Посебно конструирани или нормирани за работа во услови со електромагнетен импулс (ЕМП);

Техничка забелешка

Електромагнетниот импулс не се однесува на ненамерно влијание предизвикано од електромагнетната радијација од опремата во близина (на пр. машинерија, помагала или електроника) или од гром.

- f. „Библиотеки“ (параметрички технички бази на податоци) посебно конструирани за воена употреба со опрема која се контролира со Заедничката воена листа на ЕУ;
- g. Опрема за производство на нуклеарна енергија или опрема за производство на погонска енергија, вклучувајќи „нуклеарни реактори“, посебно конструирани за воена употреба и компоненти за истите, посебно конструирани или „модифицирани“ за воена употреба;
- h. Опрема и материјали, премачкани или третирани за прикривање на карактеристиките, посебно конструирани за воена употреба, поинакви од оние кои се контролираат на друго место во Заедничката воена листа на ЕУ;
- i. Симулатори посебно конструирани за воени „нуклеарни реактори“;
- j. Подвижни работилници за поправки посебно конструирани или „модифицирани“ за опслужување на воена опрема;
- k. Теренски генератори посебно конструирани или „модифицирани“ за воена употреба;
- l. Контејнери посебно конструирани или „модифицирани“ за воена употреба;
- m. Ферибродови, различни од оние кои се контролираат на друго место во Заедничката воена листа на ЕУ, мостови и понтонски мостови, посебно конструирани за воена употреба;
- n. Тест-модели посебно конструирани за „развој“ на предметите кои се контролираат со ML4, ML6, ML9 или ML10;
- o. Ласерска заштитна опрема (т.е. очно-сензорска заштита) која е посебно конструирана за воена употреба.
- p. „Горивните ќелии“, освен оние наведени на друго место во Заедничката воена листа на ЕУ, посебно конструирани или „модифицирана“ за воена употреба.

Технички забелешки

1. За целите на ML17, изразот „библиотека“ (параметарска база на податоци) значи собирање технички информации од воена природа, со чиешто упатување можат да се подобрат перформансите на воената опрема или системи.
2. За целите на ML17, „модифицирана“ значи секоја структурна, електрична, механичка или друга измена, со што на некој невоен предмет му се обезбедуваат воени способности еквивалентни на предметот којшто е конструиран за воена употреба.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ML18 Опрема и компоненти за производство, како што следува:

- a. Посебно конструирана или модифицирана опрема за „производство“ на производи кои се контролираат со Заедничката воена листа на ЕУ и посебно конструирани компоненти за истата;
- b. Посебно конструирани еколошки капацитети за тестирање и посебно конструирана опрема за истите, за потврдување, квалификација или за тестирање на производи кои се контролираат со Заедничката воена листа на ЕУ.

Техничка забелешка

За целите на ML18, изразот „производство“ опфаќа конструирање, испитување, производство, тестирање и проверка.

Забелешка ML18.a. и ML18.b. ја вклучуваат следната опрема:

- a. Континуирани нитратори;
- b. Центрифугален апарат или опрема за тестирање кои поседуваат некоја од следниве карактеристики:
 - 1. Моторски или повеќемоторски погон со вкупна номинална коњска сила од повеќе од 298 kW (400 hp);
 - 2. Способни за носење борбен товар од 113 kg или повеќе; или
 - 3. Способни за постигнување центрифугално забрзување од 8 g или повеќе на борбен товар од 91 kg или повеќе;
- c. Преси за дехидрација;
- d. Опрема за вадење завртки посебно конструирани или модифицирани за вадење на воен експлозив;
- e. Машини за сечење со кои се врши димензионирање на извадените погонски горива;
- f. „Шеќерни“ буренца (префрлувачи) со пречник од 1,85 m или повеќе и со продуктивен капацитет од повеќе од 227 kg;
- g. Континуирани мешачи за цврсти погонски горива;
- h. Мелници на течна енергија за дробење или мелење состојки на воен експлозив;
- i. Опрема за постигнување и на сферност и на единствена димензија на честичките во металните прашоци наведени во ML8.c.8;
- j. Конвертори за конвекциска струја за конверзија на материјалите од ML8.c.3.

ML19 Системи на оружје за насочување на енергијата (DEW), сродна опрема или опрема за преземање противмерки и тест-модел, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите: како што следува:

- a. „Ласерски“ системи посебно конструирани за деструкција или за отповикување на мисијата кон целта;
- b. Системи со сноп од честички способни за вршење деструкција или за отповикување на мисијата кон целта;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

- c. Високомоќни радиофреквентни системи (RF) способни за вршење деструкција или за отповикување на мисијата кон целта;
- d. Опрема посебно конструирана за откривање или лоцирање или за одбрана против системи кои се контролираат со ML 19.a. до ML 19.c.;
- e. Модели за физичко тестирање на системи, опрема и компоненти кои се контролираат со ML19.
- f. „Ласерски“ системи посебно конструирани за предизвикување трајно слепило при незаштитен поглед т.е. на голо око или на око со уреди за корекција на видот.

Забелешка 1 DEW системите кои се контролираат со ML19 опфаќаат системи чијшто способност произлегува од контролираната примена на:

- a. „Ласери“ со доволна моќ за предизвикување деструкција слична на деструкцијата која ја врши конвенционална муниција;
- b. Забрзувачи на честички кои проектираат сноп од наелектризирани или неутрални честички со деструктивна моќ;
- c. Предаватели на радиофреквентни снопови со голема импулсна моќ или со голема просечна моќ кои создаваат полиња што се доволно интензивни да онеспособат електронски кола на оддалечена цел.

Забелешка 2 ML19 ги опфаќа следниве работи кога се посебно конструирани за DEW системи:

- a. Опрема за производство на погонска енергија, акумулирање на енергија, префрлање, одржување на енергија или за ракување со гориво;
- b. Системи за лоцирање или следење цели;
- c. Системи способни за вршење проценка на штета на целта, деструкција или отповикување на мисијата кон целта;
- d. Опрема за ракување, распространување или насочување на сноп;
- e. Опрема со способност за брзо свртување на снопот во обратна насока за брзи повеќекратни операции кон целта;
- f. Оптика за прилагодување и фазни спојувачи;;
- g. Струјни вбризувачи за снопови со негативни водородни јони;
- h. Компоненти на забрзувачот со „вселенски карактеристики“;
- i. Опрема за концентрирање на сноп со негативни јони;
- j. Опрема за контрола и свртување на високоенергетски јонски сноп во обратна насока;
- k. Фолии со „вселенски карактеристики“ за неутрализирање на снопови со негативни водородни изотопи.

ML20 Криогенска и „суперспроводлива“ опрема, како што следува, и посебно конструирани компоненти и прибор за истата:

- a. Посебно конструирана или конфигурирана опрема за инсталирање во возило за воена примена на копно, море, во воздух или во Вселена,

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

способна за работа во движење и за производство или за одржување на температури пониски од 103 K (– 170°C);

Забелешка ML20.a. опфаќа системи во кои се вградени или кои користат помошен прибор или компоненти произведени од неметални или неелектрични спроводливи материјали, како на пример, пластика или материјали импрегнирани со епоксидна смола.

- b. „Суперспроводлива“ електрична опрема (ротирачки машини и трансформатори) посебно конструирана или конфигурирана за инсталирање во возило за воена примена на копно, море, во воздух или во Вселена, способна за работа во движење.

Забелешка ML20.b. не контролира хибридни хомополарни генератори на еднонасочна струја со еднополни нормални метални арматури кои ротираат во магнетно поле произведено со помош на суперспроводливи намотки, под услов наведените намотки да претставуваат единствена суперспроводничка компонента во генераторот.

ML21 „Софтвер“, како што следува:

- a. „Софтвер“ посебно дизајниран или модифициран за „развој“, „производство“ или „употреба“ на опрема, материјали или „софтвер“ кои се контролираат со Заедничката воена листа на ЕУ;

- b. Посебен „софтвер“, освен од тие определени во ML21.a., како што следува:

1. „Софтвер“ посебно конструиран за воена употреба и посебно конструиран за моделирање, симулирање или оценување на воени системи на оружје;
2. „Софтвер“ посебно конструиран за воена употреба и посебно конструиран за моделирање, симулирање или оценување на воени системи на оружје;
3. „Софтвер“ за утврдување на ефекти од конвенционални, нуклеарни, хемиски или биолошки борбени оружја;
4. „Софтвер“ посебно конструиран за воена употреба и посебно конструиран за апликации за командување, комуникации, контрола и разузнавање (C³I) или за командување, комуникации, контрола, компјутер и разузнавање (C⁴I);

- c. „Софтвер“, кој не се контролира со ML21.a. или b., посебно конструиран или модифициран за оспособување на опремата која не се контролира со Единствената воена листа на ЕУ за вршење на воени функции на опремата која се контролира со Единствената воена листа на ЕУ.

ML22 „Технологија“ како што следува:

- a. „Технологија“, различна од технологијата наведена во ML22.b., која е „потребна“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на ставките кои се контролираат со Единствената воена листа на ЕУ;

- b. „Технологија“ како што следува:

1. „Технологија“ „потребна“ за конструкција, склопување на компоненти и за работење, одржување и поправка на комплетни

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

производни инсталации за ставки кои се контролираат со Единствената воена листа на ЕУ, дури и ако компонентите на наведените производни инсталации не се контролираат;

2. „Технологија“ „потребна“ за „развој“ и „производство“ на мали оружја, дури и ако се користи за производство на репродукции на мали старински оружја;
3. „Технологија“ „потребна“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на токсиколошки агенси, сродна опрема или компоненти кои се контролираат со ML7.a до ML7.g.;
4. „Технологија“ „потребна“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на „биополимери“ или култури на посебни клетки кои се контролираат со ML7.h.;
5. „Технологија“ „потребна“ исклучително за вградување „биокатализатори“, контролирани со ML7.i.1, во воени носители на супстанции или воен материјал.

Забелешка 1 „Технологија“ која е „потребна“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на ставките кои се контролираат со Единствената воена листа на ЕУ останува под контрола дури и тогаш кога е применлива на некоја ставка која не е контролирана со Единствената воена листа на ЕУ.

Забелешка 2 ML22. не се применува за:

- a. „Технологија“ која е минимално неопходна за инсталирање, работење, одржување (проверка) и поправка на ставките кои не се контролираат или чиј извоз е одобрен;
- b. „Технологија“ која е во „доменот на јавноста“, претставува „основно научно истражување“ или минимални потребни информации за патентни апликации;
- c. „Технологија“ за магнетна индукција за континуиран погон на цивилни транспортни уреди.

ДЕФИНИЦИИ НА УПОТРЕБЕНИ ТЕРМИНИ ВО ОВАА ЛИСТА

Следат дефиниции на термини кои се користат во оваа листа, по азбучен ред:

Забелешка 1 Дефинициите се употребуваат во целата листа. Упатувањата се чисто информативни и не влијаат на универзалната примена на дефинираните термини во листата.

Забелешка 2 Зборовите и термините во листата на дефиниции го имаат само дефинираното значење, ако е наведено со наводници („ “). Дефинициите на термините наведени во полунаводници (‘ ’) се дадени во техничка забелешка кон соодветниот предмет. На секое друго место, зборовите и термините го имаат вообичаено прифатеното значење (од речник).

ML7 „Приспособено за употреба во војна“

Која било модификација или избор (како на пример, променлива чистота, рок на употреба, вируленција, карактеристики на ширење или отпорност на УВ зрачење) дизајнирани за зголемување на ефикасноста за постигнување човечки или животински загуби, опрема за уништување опрема или предизвикување штети на приносите или на животната средина.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

- ML8 „Адитиви“
Супстанции кои се користат во експлозивните формулации за подобрување на нивните својства.
- ML8, 10, 14 „Летала“
Фиксно крило, подвижно крило, ротирачко крило (хеликоптер), возило со искосен ротор или искосено крило.
- ML11 „Автоматски командни и контролни системи“
Електронски системи, преку кои информациите кои се внесуваат, преработуваат и пренесуваат информациите кои се важни за ефикасно ефикасното функционирање на групата, главниот состав, тактичкиот состав, единицата, бродот, подединицата или оружјето кое е под команда. Ова се постигнува со користење на компјутер и друг стручен хардвер конструиран да помага во функциите на организацијата за воена команда и контрола. Основните функции на автоматски систем за команда и контрола се: ефикасно автоматизирано собирање, акумулирање, складирање и обработка на информации; претставувањето на состојбата и на околностите кои влијаат на подготовката и спроведувањето на борбените операции; оперативни и тактички пресметки за распределба на ресурси меѓу војничките групи или елементи од боречките заповеди или наредбите за бојно распоредување согласно мисијата или фазата на операцијата; подготовката на податоци за проценка на состојбата и донесување на одлука во секој момент од операцијата или воените дејствија; компјутерска симулација на операциите.
- ML22 „Основно научно истражување“
Експериментална или теоретска работа која главно е преземена за стекнување нови знаења за основните принципи на феномените или за фактите кои можат да се набљудуваат, кои примарно не се насочени кон посебна практична намена или цел.
- ML7, 22 „Биокатализатори“
Ензими за посебни хемиски или биохемиски реакции или други биолошки соединенија кои се врзуваат со агенси за хемиска борба и го забрзуваат нивното распаѓање.
Техничка забелешка
„Ензими“ значи „биокатализатори“ за посебни хемиски или биохемиски реакции.
- ML7, 22 „Биополимери“
Биолошки макромолекули, како што следува:
а. „Ензими“ за посебни хемиски или биохемиски реакции;
б. Антитела, моноклонални, поликлонални или анти-идиотипични;
в. Посебно конструирани или посебно обработени рецептори;
Технички забелешки
1. „Анти-идиотипични антитела“ значи антитела кои се врзуваат за посебни врзувачки антигенски локации на други антитела;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

2. „Моноклонални антитела“ значи протеини кои се врзуваат за една антигенска локација и се произведуваат со просто клонирање на клетки;
 3. „Поликлонални антитела“ значи смеса од протеини кои се врзуваат со посебен антиген и се произведуваат со повеќе од едно клонирање на клетките;
 4. „Рецептори“ значи биолошки макромолекуларни структури способни за врзување на лиганди, чие врзување, пак, влијае на физиолошките функции.
- ML4, 10 „Граѓанско летало“
„Леталата“ кои со ознака се наведени во објавени одобрени списоци на летала од страна на управи за граѓанско воздухопловство, дека летаат на комерцијални граѓански внатрешни и надворешни линии или за легитимна граѓанска, приватна или деловна употреба.
- ML21, 22 „Развој“
Се однесува на сите фази пред сериското производство, како на пример: дизајн, проектно истражување, проектни анализи, проектни идеи, склопување и тестирање на прототипови, пилот-програми за производство, проектни податоци, процес на преобразба на проектните податоци во производ, проектирање на конфигурацијата, проектирање на интегрирање, планови.
- ML17 „Крајни извршители“
Зафакачи, активни алатни единици и кој било алат кој се монтира на основната плоча на крајот на „роботската“ рака за манипулација.
Техничка забелешка
„Активните алатни единици“ се уреди за нанесување движечка сила, процесна енергија или за восприемање на дел од работата.
- ML 8 „Енергетски материјали“
Супстанции или смеси кои реагираат хемиски со цел да ја ослободат потребната енергија за нивната наменета употреба. „Експлозивите“, „пиротехничките средства“ и „пропулзивите“ претставуваат поткласи на енергетски материјали.
- ML8, 18 „Експлозиви“
Цврсти, течни или гасовити супстанции или смеси на супстанции од кои, при нивната примена како примарно, засилувачко или главно полнење во боеви глави, уривање и при други намени, потребно е да експлодираат.
- ML7 „Вектори за изразување“
Носачи (на пример, плазмид или вирус) кои се користат за воведување на генетички материјал во клетките домаќини.
- ML13 „Фиброзни или влакнести материјали“
Вклучуваат:
a. Непрекинати монофиламенти;
b. Непрекинати предива и нишки;
c. Ленти, ткаенини, нееднообразни ткаени подлошки и траки;
d. Расечени влакна, сплетени влакна и кохерентни кебиња од влакна;
e. Влакна, монокристалински или поликристалински, со која било должина;
f. Ароматична полиамидна пулпа.
- ML15 „Прва генерација цевки за зголемување на слики“
Цевки со електростатичко концентрирање, кои користат влезни и излезни плочи од оптичко влакно или стакло, мултиалкални фотокатоде (S-20 или S-25), но не и микроканалски плочести засилувачи.
- ML 17 „Горивна ќелија“
Електрохемиски уред која ја претвора хемиската енергија директно во еднонасочна струја (DC) со употреба на гориво од надворешен извор.
- ML22 „Во јавен домен“

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

- Ова значи „технологија“ или „софтвер“ кои се достапни без ограничувања во поглед на нивното натамошно ширење.
Забелешка: Ограничувањата кои произлегуваат од авторските права не ја исклучуваат „технологијата“ или „софтверот“ од постоење „во јавниот домен“.
- ML9, 19 „Ласер“
Склоп на компоненти кои произведуваат како просторно, така и временско кохерентно осветлување кое се засилува со стимулирана емисија или радијација.
- ML10 „Возила кои се полесни од воздухот“
Балони и воздушни бродови чие подигање се врши со помош на топол воздух или гасови кои се полесни од воздухот како, на пример, хелиум или водород.
- ML17 „Нуклеарен реактор“
Ги опфаќа предметите кои се наоѓаат внатре или кои се директно приклучени на садот на реакторот, опремата со која се контролира степенот на моќноста во јадрото, како и компонентите кои нормално содржат или доаѓаат во директен допир или го контролираат примарниот медиум за разладување на јадрото на реакторот.
- ML8 „Прекурсори“
Специјални хемиски средства кои се користат за производство на експлозиви.
- ML18, 21, 22 „Производство“
Значи сите фази на производството, како што се: произведен инженеринг, изработка, интегрирање, склопување (монтажа), инспекција, тестирање, гарантирање на квалитет.
- ML8 „Пропулзиви“
Супстанции или смеси кои влегуваат во хемиски реакции и така произведуваат големи волумени топли гасови со контролирана стапка за извршување механичка работа.
- ML4, 8 „Пиротехнички средства“
Смеси од цврсти или течни горива и оксидатори кои, ако се запалат, минуваат низ силна хемиска реакција со контролирана стапка, со цел да предизвикаат одредено време на одложување или количества топлина, бучава, чад, видливо светло или инфрацрвено зрачење. Пирофорични средства се поткласи на пиротехничките средства, кои не содржат оксидатори, но се запалуваат спонтано во допир со воздухот.
- ML22 „Потребно“
Ако се применува за „технологија“, се однесува само на делот на „технологијата“ кој е конкретно одговорен за постигнување или за надминување на степените на контролирано остварување, карактеристики или функции. Таа „потребна“ „технологија“ може да ја споделуваат различни производи.
- ML7 „Агенси за контрола на нереди“
Супстанции кои, во согласност со предвидените услови на употреба за контрола на нереди, предизвикуваат брзо надразнување на човечките сетили или губење на физичките способности кои исчезнуваат за кратко време по завршување на изложеноста. (Солзавците претставуваат подвид на „агенсите за контрола на нереди“.)
- ML17 „Робот“
Механизам за манипулација, кој може да биде со непрекинато движење или со движење од точка до точка, може да користи сензори и ги поседува следниве карактеристики:
а. Повеќефункционален;
б. Способен за позиционирање или ориентирање на материјали, делови, алати или посебни уреди со помош на различни движења во тридимензионален простор;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

- c. Има вградено три или повеќе серво-уреди со затворени или отворени кола, кои можат да опфатат фазни мотори; и
- d. Поседува „можност за програмирање од страна на корисникот“ по принципот покажи/направи или со помош на електронски компјутер кој може да претставува програмиран логичен контролор, т.е. без механичка интервенција.

Забелешка Со горната дефиниција не се опфатени следниве уреди:

1. Механизми за манипулација кои можат да се управуваат само рачно/преку телеоператор;
2. Механизми за манипулација со фиксна последователност, кои претставуваат автоматизирани подвижни уреди кои работат во согласност со механички фиксирани програмирани движења. Програмата се ограничува механички со помош на фиксни блокади, како на пример, тинови или колена. Последователноста на движењата и изборот на патеката или аглиите на движење не се варијабилни или променливи преку механички, електронски или електрични средства;
3. Механизми за манипулација со варијабилна последователност, кои претставуваат автоматизирани подвижни уреди кои работат во согласност со механички фиксирани програмирани движења. Програмата се ограничува механички со помош на фиксни, но прилагодливи блокади, како на пример, тинови или колена. Последователноста на движењата и изборот на патеката или аглиите на движење се варијабилни во рамки на фиксната програмска шема. Варијациите или модификациите на програмската шема (на пример, промена на тиновите или замена на колена) на една или повеќе оски на движење се извршуваат со механички операции;
4. Механизми за манипулација со варијабилна последователност управувани без серво, кои претставуваат автоматизирани подвижни уреди кои работат во согласност со механички фиксирани програмирани движења. Програмата е варијабилна, но последователноста продолжува само со активирање на бинарен сигнал од механички фиксирани електрични бинарни уреди или приспособливи блокади;
5. Складнишни кранови, дефинирани како Декартови координатни манипулаторски системи, произведени како составен дел на складнишни кошеви со вертикален редослед за пристап до содржините на наведените кошеви, кои се користат за складирање или изнесување на предметниот материјал.

- ML21 „Софтвер“
Збир од една или повеќе „програми“ или „микропрограми“ поставени во кој било материјален медиум на искажување.
- ML 11 „Вселенски брод“
Активни и пасивни сателити и вселенски сонди
- ML19 „Вселенски карактеристики“
Дизајнирани, изработени или окарактеризирани преку успешно тестирање во однос на активности на височини од 100 km или повисоко над површината на Земјата.
Забелешка Определбата дека одреден предмет е со „вселенски карактеристики“ врз основа на тестирање не значи дека другите предмети од истото производство или серии на модели се со „вселенски карактеристики“, доколку не се поединечно тестирани.
- ML 20 „Суперспроводлив“
Се однесува на материјали (на пример, метали, легури или соединенија) кои можат да го загубат целиот електричен отпор (на пример, кои можат да одржуваат бесконечна електрична спроводливост и да пренесуваат многу големи електрични струи без топлинско загревање).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

„Критична температура“ (понекогаш наведена како преодна температура) на посебен „суперспроводлив“ материјал е температурата на која материјалот ја губи целата отпорност при проток на директна електрична струја.

Техничка забелешка

Состојбата на „суперспроводливост“ на материјалот индивидуално се карактеризира преку „критична температура“, критично магнетно поле, кое е функција од температурата и критична густина на струјата која, меѓутоа, е функција на магнетното поле и на температурата.

ML22

„Технологија“

Посебни информации потребни за „развојот“, „производството“ или „употребата“ на еден производ.

Информациите се во форма на „технички податоци“ или „техничка помош“.

Технички забелешки

1. „Техничките податоци“ можат да бидат во форма на проекти, планови, дијаграми, модели, формули, табели, инженерски проекти и спецификации, прирачници и упатства, кои се напишани или снимени на други медиуми или уреди како, на пример, диск, лента, мемории што можат само да се читаат.

2. „Техничката помош“ може да биде во форма на предавање, вештини, обука, работно знаење, советодавни услуги. „Техничката помош“ може да опфати пренос на „технички податоци“.

ML 10

„Воздушно летало без екипаж“ („UAV“)

Секое „летало“ кое е способно за започнување на лет и одржување на контролиран лет и навигација без присуство на луѓе во леталото.

ML21, 22

„Употреба“

Работење, инсталирање (вклучувајќи инсталирање на лице место), одржување (проверка), поправка, ремонт и обновување.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014146